

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 124 год. LXVII

14 септември 2011, среда

Цената на овој број е 260 денари.

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2781. Указ бр. 19 од Претседателот на Република Македонија.....	2	2792. Одлука за престанување на важење на Одлуката за определување на висината на депозитот и начинот на користење на депозитот со кој се обезбедува исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа.....	4
2782. Уредба за престанување на важење на Уредбата за начинот и постапката за издавање на лиценци односно одобренија за приредување на игри на среќа.....	2	2793. Одлука за давање на одобрение за трансформација во приватна установа за социјална заштита на стари лица	4
2783. Одлука за давање согласност на Извештајот од работењето на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје во периодот од 1.1.2010 до 31.12.2010 година.....	2	2794. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштво за градежништво и трговија “ЖИКОЛ“ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица, на локалитетот “с.Трубарево“, Општина Аеродром.....	5
2784. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2010 година на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје...	2	2795. Одлука за едностран раскин на договорот за концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – злато, бакар, сребро и други на локалитетот “Плавуш” Општина Валандово.....	5
2785. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	2	2796. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	5
2786. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	3	2797. Одлука за престанок и за давање на временско користење без надомест на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	8
2787. Одлука за давање согласност на Тарифата за дополнување на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија.....	3	2798. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија.....	8
2788. Одлука за престанување на важење на Одлуката за определување на надоместокот за одобрение за приредување на забавни игри.....	3	2799. Правилник за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка....	8
2789. Одлука за престанување на важење на Одлуката за утврдување на почетната цена за плаќање на лиценците чиј број е ограничен за приредување на игри на среќа.....	3		
2790. Одлука за престанување на важење на Одлуката за утврдување на цената за плаќање на лиценци за постојано приредување игри на среќа.....	4		
2791. Одлука за престанување на важење на Одлуката за утврдување на цената на одобрението за привремено приредување на игри на среќа.....	4		

	Стр.		Стр.
2800.		17.	
<b>Правилник</b> за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.....	12	<b>Одлука</b> за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката 2011/273/-ЗНБП на Советот од 9 мај 2011 година за рестриктивни мерки против Сирија	1
2801.		18.	
<b>Оглас</b> за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	12	<b>Одлука</b> за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2011/18/ЗНБП на Советот од 14 јануари 2011 година за измена на Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска	16
2802.			1-64
<b>Листа</b> на категоризирани спортисти – Спортска надеж.....	13	<b>Огласен дел</b> .....	
<b>Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ</b>			

#### ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2781.

##### УКАЗ БР. 19

12 септември 2011 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

##### СЕ ОДЛИКУВААТ

членовите на Македонската кошаркарска репрезентација

- кошаркарите:

**ПЕРО АНТИЌ, ВЛАДО ИЛИЕВСКИ, ПРЕДРАГ САМАРИНСКИ, МАРКО СИМОНОВСКИ, ВОЈДАН СТОЈАНОВСКИ, ДАМЈАН СТОЈАНОВСКИ, ДИМИТАР МИРАКОВСКИ, ГОРГИ ЧЕКОВСКИ, ДАРКО СОКОЛОВ, ИВИЦА ДИМЧЕВСКИ, ТОДОР ГЕЧЕВСКИ, ЛЕСТЕР МЕККАЛЕБ** и

- стручниот тим:

**ВРБИЦА СТЕФАНОВ, МАРИН ДОКУЗОВСКИ, МАРЈАН ЛАЗОВСКИ, МАРЈАН СРБИНОСКИ, БЛАГОЈА КЕЧОВСКИ, НИКОЛА НИКОЛОВСКИ, НЕНАД ПОПОСКИ, МИХАЈЛО МАНОЈЛОВ, ИЛЧО МЕРЦАНОВСКИ, ЗОРАН КРСТЕВСКИ И ДЕЈАН ЛЕКИК**

##### со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за постигнатите врвни резултати во кошарката на меѓународен план, со што дадоа исклучителен придонес за развој и популаризација на овој спорт во земјата и афирмација на Република Македонија во светот.

Бр. 10-1609 Претседател  
12 септември 2011 година на Република Македонија,  
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### 2782.

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.09.2011 година, донесе

##### УРЕДБА

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ОДНОСНО ОДОБРЕЊИЈА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕКА**

##### Член 1

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот и постапката за издавање на лиценци односно одобрења за приредување на игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/1997).

##### Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011).

Бр. 51-4367/1 Претседател на Владата  
6 септември 2011 година на Република Македонија,  
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

##### 2783.

Врз основа на член 11, алинеја 6 од Законот за основање на јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2010 ДО 31.12.2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот од работењето на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје во периодот од 1.1.2010 до 31.12.2010 година бр. 07-840/3 од 13.7.2011 година, усвоен од Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје, на седницата одржана на 11.7.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3870/1 Претседател на Владата  
6 септември 2011 година на Република Македонија,  
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

##### 2784.

Врз основа на член 11, алинеја 5 од Законот за основање на јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2010 ГОДИНА НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2010 година на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје бр.07-197/4 од 1.3.2011 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје, на седницата одржана на 28.2.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3870/2 Претседател на Владата  
6 септември 2011 година на Република Македонија,  
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

##### 2785.

Врз основа на член 146, став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 145/2010 и 97/2011), Владата на Република на Македонија на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИFUЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците во следните населени места, кои не се покрити со радиодифузни сигнали и тоа:

- с. Мренога, општина Демир Хисар, со вкупно 44 (четриесет и четири) домаќинства;

-с. Слоештица, општина Демир Хисар, со вкупно 88 (осумдесет и осум) домаќинства;  
 - с. Жван, општина Демир Хисар, со вкупно 153 (стопедесет и три) домаќинства; и  
 - с. Сопотница, општина Демир Хисар, со вкупно 290 (двестадеветесет) домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4020/1 Претседател на Владата  
 6 септември 2011 година на Република Македонија,  
 Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 2786.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.9.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

##### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики:

Опис на движните ствари	Рег. број	Боја	Шасија број	Тип	Год.на производство	Вредност (денари)
пмв Мерцедес Бенз 211 E270 CDI	SK-616- RU	Црна	WDB211016 1A301983	/	2003 год.	600.000,00
моторцикл Малагути	E-1229- Б	/	3JM470000 47040483	Ф-12 Фантом	/	60.000,00

##### Член 2

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје.

##### Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4216/1 Претседател на Владата  
 6 септември 2011 година на Република Македонија,  
 Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 2787.

Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за дополнување на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија број 0201-3/9 од 27.6.2011 година.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4253/1 Претседател на Владата  
 6 септември 2011 година на Република Македонија,  
 Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 2788.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЗАБАВНИ ИГРИ

##### Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на надоместокот за одобрение за приредување на забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2002).

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011).

Бр. 51-4368/1 Претседател на Владата  
 6 септември 2011 година на Република Македонија,  
 Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 2789.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЧЕТНАТА ЦЕНА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЧИЈ БРОЈ Е ОГРАНИЧЕН ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА

##### Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на почетната цена за плаќање на лиценците чиј број е ограничен за приредување на игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2001).

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011).

Бр. 51-4369/1 Претседател на Владата  
 6 септември 2011 година на Република Македонија,  
 Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2790.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на цената за плаќање на лиценци за постојано приредување игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2001, 17/2002 и 46/2007).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011).

Бр. 51-4370/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2791.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПРИВРЕМНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на цената на одобрението за привремено приредување на игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2002).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011).

Бр. 51-4371/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2792.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕПОЗИТОТ СО КОЈ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ИСПЛАТАТА НА ДОБИВКИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИГРИТЕ НА СРЕЌА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на депозитот и начинот на користење на депозитот со кој се обезбедува исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2002, 73/2007 и 15/2011).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011).

Бр. 51-4372/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2793.**

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА**

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за трансформација без ликвидација на Друштвото за сместување и исхрана „ТЕРЗИЕВА“ ДОО – Скопје, со седиште на ул. „Владимир Комаров“ бб, Скопје, во приватна установа за социјална заштита на стари лица.

2. Правното лице од точка 1 на оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2005).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4376/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2794.

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.09.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА "ЖИКОЛ" ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СТРУМИЦА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ "С. ТРУБАРЕВО", ОПШТИНА АЕРОДРОМ**

1. На Друштво за градежништво и трговија „ЖИКОЛ“ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица, се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот "с. Трубарево", општина Аеродром, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Т	Х	У
1	4648433	7541723
2	4648433	7541722
3	4648401	7541730
4	4648317	7541763
5	4648272	7541787
6	4648225	7541819
7	4648168	7541871
8	4648128	7541910
9	4648096	7541948
10	4647927	7541842
11	4648002	7541805
12	4648019	7541842
13	4648074	7541818
14	4648111	7541883
15	4648282	7541750
16	4648286	7541706
17	4648355	7541690
18	4648433	7541696

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,025692 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместок за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-4379/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2795.

Врз основа на член 18-а став 5 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЗЛАТО, БАКАР, СРЕБРО И ДРУГИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ПЛАВУШ" ОПШТИНА ВАЛАНДОВО**

1. Договорот за концесијата за детални геолошки истражувања на минерални сировини – злато, бакар, сребро и други на локалитетот "Плавуш" општина Валандово бр. 24-1583/1 од 21.2.2011 година, еднострано се раскинува заради недоставување на банкарска гаранција за извршување на детални геолошки истражувања од страна на концесионерот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – злато, бакар, сребро и други на локалитетот "Плавуш" општина Валандово бр. 51-6852/1 од 7.12.2010 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 164/2010).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4382/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2796.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движни ствари – книги и тоа:

Р. Бр.	Назив на оригиналот	Назив на странска издавачка куќа	ISBN	Број на страни	Количина (тираж)
1	3Д компјутерска графика -Алан Ват	Кобисс	978-608-4597-06-	569	995
2	ОПЕН ГЛ супер библија – Рајт Липчек Хемел	Кобисс	978-608-4597-04-8	1205	995
3	Менаџмент Информациски системи – Лаудон и Лаудон	Прентис Хол	978-608-4535-55-3	626	995
4	Компјутерска Архитектура-Квантитативен пристап- Џон Л Хенеси и Давид А Петерсон	Хенеси Петерсон	978-9989- 0-0859-7	370	995
5	Компјутерска орагнизација и дизајн – Давид А петерсон, Џон Л Хенеси	Морган Калфман Паблицец	978-9989-0-0876-4	703	995
6	Дизајнирање интерфејси – Џенифер Тидвел	Орајлинг медиа Инк	978-0-596-00803-1	331	995
7	Компјутерска графика и теорија во практика – Џефри Меконел	Џонс и Бартлет Паблицерс	978-9989-0-0875-7	525	995
8	Компјутерска сигурност – Дитер Голман	Џон Вајли и Санс Лимитед	978-608-65029-7-3	320	995
9	Развој на информациски системи – Дејвид Дејвисон и Гај Фиц Цералд	Мек Гроф – Хил едукејшн лимитед	608650299-4	643	995
10	Вовед во биоинформатика– Артур Мц . Лец	Оксфорд универзити прес	608462701-3	473	995
11	Компјутерски системи – Реднал И Брајан и Дејвид Р. Охаралсон	Персон Едукејшн Инг	608462700-5	977	995
12	Структурна компјутерска организација – Ендру С. Таненбау	Прентис Хол	978-608-4597-03-2	777	995
13	Вештачка интелигенција – Стјуард Расел, Питер Норвик	Прентис Хол	978-608-4597-10-0	1078	995
14	Криптографија и безбедност на мрежата – Вилијам Сталингс	Прентис Хол	978-608-4597-07-0	680	995
15	Бежична комуникација и мрежи - Вилијам Сталингс	Персон Хајер Едукејшн	978-608-4597-11-7	559	995
16	Криптографија теорија и пракса – Даглас Ср. Стимсон	Прентис Хол	978-608-4597-11-7	581	995
17	Системи за управување со бази на податоци – Рагху Рамакришна	Прентис Хол	978-608-4597-13-1	1016	995

18	Објективно релациони системи – Мајкл Стоунбрејкер и Пол Браун	Прентис Хол	978-608-4597-14-8	295	995
19	Безбедност на Е- трговијата – Анул К. Грош	Прентис Хол	978-608-4597-09-4	288	995
20	Вовед во теоријата на компјутерското пресметување – Мајкл Сипсер	Прентис Хол	978-608-4597-05-6	418	995
21	Како се програмира Ц++ - Пол Дејтел и Харви Дејтел	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-67-6	1068	995
22	Како се програмира во Јава - Пол Дејтел и Харви Дејтел	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-61-4	1480	995
23	Интернет и Веб програмирање - Пол Дејтел и Харви Дејтел	Прентис Хол	978-608-4535-66-9	1388	995
24	Сржта на Веб програмирањето – Марти Хол и Лери Браун	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-60-7	696	995
25	Системи за бази на податоци – Гарсија Молина, Џефри Улман и Џенифер В	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-62-1	1312	995
26	Компјутерски мрежи – Ендрју Танен Браун	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-59-1	921	995
27	Дистрибуирани системипринципи и парадигми Ендрју Таненбаум и Мартин Вен Стин	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-64-5	684	995
28	Електронска Трговија – Кенет К Лаудон, Карл Герсио Травер	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-65-2	861	995
29	Веројатносна Роботика – Трун, Бургард, Фокс	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-63-8	686	995
30	Податочни компјутерски комуникации – вилија Стајлингс	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-58-4	895	995
31	Основи на системи со бази на податоци – Елмасри, Навати	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-68-3	1080	995
32	Системи на бази на податоци – Коноли бег	Пирсон Едукејшн	978-608-4535-69-0	1242	995

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука.

#### Член 3

Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со Министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење без надомест.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4643/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2797.**

Врз основа на член 54 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 6.9.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКО КОРИСТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари 20 (дваесет) контејнери со димензии: должина 6,07 м, ширина 2,43 м и висина 2,55 м од Северен Француски камп од касарната „Страшо Пинџур“ во Петровец.

**Член 2**

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на времено користење за период од три (три) месеци, без надомест на Министерството за образование и наука.

**Член 3**

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на времено користење.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4704/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА****2798.**

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 158/10, 36/11 и 53/11), министерот за економија донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА****Член 1**

Во Правилникот за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/04, 54/04, 79/04, 70/07 и 93/08), во членот 22 ставот 1 се брише.

Во ставот 2, кој станува став 1 по зборовите „нафтени деривати“ се додаваат зборовите „биогорива и горива за транспорт“.

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите „став 2“ се заменуваат со зборовите „став 1“.

Точката 1) се менува и гласи:

„минимална зафатнина на резервоарот да е 25м<sup>3</sup> за биогориво, 50м<sup>3</sup> за течен нафтен гас (ТНГ), односно 100м<sup>3</sup> по дериват за останатите деривати и горива за транспорт“.

Во ставот 4 кој станува став 3 по зборот „деривати“ се додаваат зборовите „биогорива и горива за транспорт“.

Точката 1) се менува и гласи:

„минимална зафатнина на резервоарот да е 100м<sup>3</sup> за биогориво, 200м<sup>3</sup> за течен нафтен гас (ТНГ), односно 1000м<sup>3</sup> по дериват за останатите деривати и горива за транспорт“.

Во ставот 5 кој станува став 4, зборовите „ставови 2, 3 и 4“ се заменуваат со зборовите „ставови 2 и 3“.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4263/8  
7 септември 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Ваљон Сараќини**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****2799.**

Врз основа на член 90 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА НА ПОДДРШКАТА ЗА ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ ПО КОРИСНИК ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА****I. ПРЕДМЕТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат поблиските дополнителни услови за поддршка од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.

**II. ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ****Член 2**

(1) Дополнителни услови за располагање со соодветни производни капацитети на корисниците на поддршка за инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, се следните:

- минимум 0,5 ха под лозов насад, или овоштарник (вклучително и трпезно грозје);
- минимум 0,8 ха градинарско производство на отворено;
- минимум 0,3 ха пластеничко или стакленичко производство на зеленчук;
- минимум 0,5 ха до максимум 2 ха за воспоставување на расадници за лозарство, овоштарство и градинарство;
- минимум 1,5 ха за житни и/или индустриски култури (маслодајни, фуражни култури) и/или минимум 0,5 ха за индустриски култури – тутун;
- минимум 0,5 ха за производство на компир;
- минимум 1.000 до максимум 25.000 несилки во сопственост на корисникот до крајот на инвестицијата; и
- минимум 30 пчелни семејства во сопственост на корисникот до крајот на инвестицијата.

(2) Големината на производните капацитети од став (1) на овој член се утврдува согласно запишаните производни капацитети во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

**Член 3**

Дополнителни услови за располагање со соодветни производни капацитети на корисниците на помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики преку номадско одгледување на овци и традиционално овчарство е да има во сопственост минимум 150 овци од сите категории на овци.

**III. ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА НА ПОДДРШКАТА ЗА ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ****Член 4**

(1) Прифатливи трошоци за помош за обука и информирање на земјоделските производители, се следниве:

- трошоци за ангажирање до три стручни лица за најмногу 10 работни дена за изработка програми, образовни материјали, брошури за курсеви или информативните сесии со минимум завршено високо образование и докажано релевантно работно искуство од областа која е предмет на поддршка, од минимум три години;



- услуги од трети лица за подготовка за печатење и печатење на програми, образовни материјали и брошури за информативни сесии;

- трошоци за закуп на простории за спроведување на курсевите и информативните сесии;

- надоместок за предавачи во висина до 7.000 денари за работен ден односно осум работни часови по еден работен ден;

- надоместок на патни и дневни трошоци на учесниците на курсевите или информативните сесии во висина која не надминува 800 денари од ден по учесник;

- надомест на трошоци за ноќевање во висина не повеќе од 1.500 денари (со вклучен доручек) само за учесниците на курсевите чие место на живеење е одалечено повеќе од 70км од местото на одржување на курсот; и

- трошоци за закуп и/или набавка на презентациона опрема и кацелариски материјали за одржување на курсевите и информативните сесии освен компјутерска опрема, софтвер и мебел.

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува до 800.000 денари за курс и до 250.000 денари по информативна сесија согласно темите утврдени во член 66 од Законот за земјоделство и рурален развој.

(3) Висината на поддршката од став (2) на овој член може да се исплаќа авансно до 40% од висината на поддршката од став (2) на овој член пред реализација на прифатливите трошоци од став (1) на овој член.

#### Член 5

(1) Прифатливи трошоци за инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, се следните:

а) За лозарство, овоштарство (вклучително и трпезно грозје) и градинарство (пластеници, стакленици и на отворено со исклучок на тунелски фолии):

- трактори до 95КС;

- култиватори или мото-култиватори;

- опрема и приклучна механизација за припрема на почва, садење или за берење и транспорт;

- генератори и агрегати за обезбедување на електрична енергија на земјоделското земјиште;

- градежни материјали и елементи за конструкција на бунари и други зафати на површинска вода за наводнување на земјоделски имот на корисникот;

- градежни материјали и елементи за конструкција на заштитни објекти за сместување на механизацијата и опремата;

- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација; и

- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

б) За воспоставување на расадници за лозарство, овоштарство и градинарство:

- трактори до 95КС;

- култиватори или мото-култиватори;

- опрема и приклучна механизација за припрема на почва, садење и транспорт на посадочен материјал;

- елементи за конструкција на високи пластеници или стакленици со опрема за микроклиматски услови;

- генератори и агрегати за обезбедување на електрична енергија на земјоделското земјиште;

- градежни материјали и елементи за конструкција на бунари и други зафати на површинска вода за наводнување на земјоделски имот на корисникот;

- градежни материјали и елементи за конструкција на заштитни објекти за сместување на механизацијата и опремата;

- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација; и

- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

в) За житни култури, индустриски култури (маслодајни, фуражни, тутун) вклучително и компир:

- трактори до 95КС;

- опрема и приклучна механизација за припрема и обработка на почва, садење и транспорт;

- комбајн за површина над 5ха под пченица, јачмен и/или овес или над 1 ха површина под ориз или над 2 ха површина под пченка или над 2 ха површина под сончоглед;

- опрема и приклучна механизација за бербa и собирање на плодовите;

- опрема за припрема на плодовите за чување, манипулација и складирање градежни материјали и елементи за конструкција на силоси, простор за припрема на плодовите за складирање, складови и опрема за припрема на плодовите за чување, манипулација и складирање;

- генератори и агрегати за обезбедување на електрична енергија на земјоделското земјиште;

- градежни материјали и елементи за конструкција на бунари и други зафати на површинска вода за наводнување на земјоделски имот на корисникот;

- градежни материјали и елементи за конструкција на заштитни објекти за сместување на механизацијата и опремата;

- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација; и

- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

г) За одгледување на несилки:

- опрема за подготовка и складирање на храна;

- опрема за хранење вклучително и компатибилна опрема за функционирање на системот за хранење;

- опрема за системи за поеење;

- опрема за одгледување и чување на несилките вклучително и обезбедување на микроклиматски услови;

- опрема за внатрешно транспортирање на јајцата, сортирање и пакување;

- опрема за обезбедување на систем за проверка, контрола и следење на квалитетот на јајцата;

- инкубатори за живина;

- градежни материјали и елементи за конструкција и опрема за изгубување за достигнување на барањата од прописите за заштита на животната средина; и

- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

д) За пчеларство:

- набавка на рамки и сандаци за пчелни семејства;

- набавка на опрема за одгледување на пчели; и

- услуги од трети лица за изработка и за инсталирање на опремата.

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува:

- до 2.500.000 денари за прифатливите трошоци за лозарство, овоштарство (вклучително и трпезно грозје) и градинарство (пластеници, стакленици и на отворено со исклучок на тунелски фолии);

- до 3.500.000 денари за воспоставување на расадници за лозарство, овоштарство и градинарство;

- до 4.500.000 денари за прифатливите трошоци за житни култури и индустриски култури (маслодајни, фуражни, тутун) вклучително и компир;

- до 6.000.000 денари за прифатливи трошоци за одгледување на несилки; и

- до 800.000 денари за прифатливи трошоци за пчеларство.

#### Член 6

(1) Прифатливи трошоци за инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите, се следните:

а) За одржливо стопанисување со шумите:

- опрема за реализација на активностите предвидени во план и/или програма за стопанисување со шумите;

- трошоци предвидени за реализација на активностите предвидени во план и/или програма за стопанисување со шумите, освен трошоци предвидени за обновување на шумскиот фонд и сеча на дрвната маса;

- трошоци за обележување на границите на шума во приватна сопственост; и

- услуги од трети лица за стручни работи и за спроведување на активностите предвидени во план и/или програма за стопанисување со шумите.

б) За примарната обработка на дрвната маса и обработка на био маса од шумите:

- градежни материјали и елементи за конструкција на објекти за примарна обработка на дрвна маса и/или обработка на био-маса од шумите и отпад од обработката на дрвна маса и придружни објекти за складирање;

- опрема за примарна обработка на дрвната маса, био маса од шумите и отпад од обработка на дрвна маса;
- опрема за складирање и манипулација со суровината и готовиот производ;
- компјутерска опрема и софтвер за управување, контрола и следење на суровината и готовиот производ; и
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува до 3.000.000 денари.

#### Член 7

(1) Прифатливи трошоци за инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи, се следните:

а) За преработувачките капацитети за примарна обработка и доработка на житни култури, маслодајни семиња и растенија:

- градежни материјали и елементи за конструкција/реконструкција на објекти за прием, обработка и доработка и складирање;
- опрема за мелење;
- опрема за прием на суровина и складирање;
- опрема за подготовка за преработка, примарна обработка и доработка;
- опрема за означување и пакување;
- опрема за утврдување и контрола на квалитет на производите; и
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

б) За преработувачки капацитети за јајца:

- градежни материјали и елементи за конструкција/реконструкција на објекти за преработка на јајца, прием и чување на суровина, подготовка за преработка и преработка на јајцата и складирање на готовиот производ;
- набавка на опрема за прием и чување на суровина;
- опрема за подготовка за преработка и преработка на јајцата;
- опрема за означување и пакување;
- опрема за складирање на готовиот производ;
- опрема за утврдување и контрола на квалитет на производите; и
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

в) За преработувачки капацитети за винско грозје:

- градежни материјали и елементи за конструкција/реконструкција на објекти за преработка и придружни објекти за прием, подготовка и складирање;
- набавка на опрема за прием на суровина;
- опрема за подготовка за преработка и преработка на грозјето;
- опрема за зрење на виното;
- опрема за складирање на готовиот производ; и
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

г) За јавни инвестиции во пазарна инфраструктура за постбербени активности или активности за собирање и чување на примарни земјоделски производи за нивна натамошна намена:

- градежни материјали и елементи за конструкција/реконструкција на објекти за прием, подготовка и складирање;
- опрема за утврдување и контрола на квалитет на производите;
- опрема за означување и пакување;
- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска, техничка и градежна документација; и
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни и електрификациски работи.

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува:

- до 6.000.000 денари за преработувачките капацитети за примарна обработка и доработка на житни култури, маслодајни семиња и растенија, и преработувачки капацитети за винско грозје;
- до 10.000.000 денари за преработувачки капацитети за јајца;

#### Член 8

(1) Прифатливи трошоци за инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството, се следните:

а) За патна инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште:

- градежни материјали и елементи за конструкција;
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи; и
- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација.

б) За снабдување со електрична енергија на објекти на земјоделски стопанства:

- градежни материјали и елементи за конструкција;
- опрема за поврзување на објектите со електрична енергија;
- опрема за електрична инсталација, за снабдување со електрична енергија, вклучително и опрема за производство и користење на соларна енергија, био-гас, и/или на гео-термална енергија;
- набавка на агрегати или генератори и придружна инсталациона опрема;
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни и електрификациски работи и инсталирање на опремата вклучително и софтвер; и
- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација.

в) За инфраструктура во водостопанство:

- градежни материјали и елементи за конструкција на системот за наводнување/одводнување и придружни објекти за сместување и чување на опремата;
- опрема за функционалност на системот за наводнување/одводнување (пумпи, филтри, девки);
- опрема за електрична инсталација, за снабдување со електрична енергија, вклучително и опрема за енергетска ефикасност и опрема за производство на одржливи енергии за потребите на функционирање на системот за наводнување/одводнување;
- агрегати и/или генератори и придружна инсталациона опрема;
- компјутерска опрема за функционирање, управување и контрола на системот за наводнување и софтвер;

- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни и електрификациски работи вклучително и инсталирање на опремата и софтвер; и
- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација.

г) За консолидација на земјоделското земјиште:

- услуги од трети лица за правни и стручни работи за консолидација на земјоделското земјиште, категоризација на бонитетна класа и утврдување на пазарна вредност на земјиштето;
- услуги од трети лица за правни и стручни работи за пренамена на земјиште од катастарска култура пасиште, ливада, нива, или шума, како и неплодно земјиште (голини) во земјоделско земјиште;

- трошоци за анализа на физичките и хемиските својства на почвата на земјиштето кое е предмет на консолидација и/или пренамена;

- трошоци за организирање и спроведување на мелиоративни мерки за унапредување на квалитетот на земјиштето кое е предмет на консолидација и/или пренамена;

- трошоци за градежни материјали и елементи за конструкција на патна инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште кое е предмет на консолидација и/или пренамена;

- услуги од трети лица за изработка на мелиоративен план и нутриционистички план за земјиштето кое е предмет на консолидација и/или пренамена;

- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи; и

- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација.

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува:

- до 1.000.000 денари за патна инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште и за консолидација или пренамена на земјоделското земјиште;
- до 3.000.000 денари за снабдување со електрична енергија на објекти на земјоделски стопанства; и
- до 35.000.000 денари за инфраструктура во водостопанството.

## Член 9

(1) Прифатливи трошоци за економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност, се следните:

а) За воспоставување на задруга во тековната година и одржување на работата на веќе воспоставени задруги:

- трошоци за воспоставување на земјоделската задруга, освен за веќе воспоставени задруги;
- трошоци за закуп на простории и објекти за работа на задругата, освен за веќе воспоставени задруги;
- трошоци за набавка на компјутерска опрема, канцелариски мебел и компјутерски софтвер за планирање, управување, следење и контрола, освен за веќе воспоставени задруги;

- бруто-плата на стручни лица за управување со земјоделската задруга, административни и технички работници;

- услуги од трети лица за водење на сметководство и ревизија на работењето на земјоделската задруга;

- услуги од трети лица за едукација на вработените стручни лица во земјоделската задруга ;

- трошоци за информирање на членовите на земјоделската задругата;

- услуги од трети лица за организирање и спроведување на програми за обука на членовите на земјоделската задруга вклучително и патни и дневни трошоци на членовите на земјоделската задруга во висина која не надминува 800 денари од ден по учесник; и

- трошоци за организирање на промотивни настани за привлекување и ширење на членството на задругата.

б) За инвестиции за унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделската задруга и тоа за:

- трактори до 95КС;

- култиватори или мото-култиватори;

- опрема и приклучна механизација за припрема на почвата, садење или за берење/собирање/жнење и транспорт;

- генератори и агрегати за обезбедување на електрична енергија на земјоделското земјиште;

- градежни материјали и елементи за конструкција на бунари и други зафати на површинска вода за наводнување на земјоделски имот на корисникот;

- градежни материјали и елементи за конструкција на заштитни објекти за сместување на механизацијата и опремата;

- градежни материјали и елементи за конструкција на расадници со опрема за микроклиматски услови;

- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи;

- услуги од трети лица за инсталирање на опремата вклучително и софтвер; и

- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација.

в) За помош за организирање на информативни и промотивни активности за земјоделски производи произведени и пласирани од земјоделска задруга и тоа:

- трошоци за организирање и спроведување промотивни настани за промоција на земјоделската задруга и нејзините производи;

- учество на саемски манифестации;

- услуги од трети лица за изработка на план за комуникација и промоција на земјоделската задруга;

- услуги од трети лица за изработка, печатење и дистрибуција на каталози и пропаганден материјал;

- услуги од трети лица за изготвување и печатење на информативни материјали за земјоделската задруга и дизајн на идентификациски знаци на задругата; и

- услуги од трети лица за воспоставување и одржување на веб-страница на земјоделската задруга.

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува:

- до 3.000.000 денари за воспоставување на задруга и одржување на работата на веќе воспоставени задруги;

- до 4.500.000 денари за инвестиции за унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделската задруга;

- до 1.700.000 денари за помош за организирање на информативни и промотивни активности за земјоделски производи произведени и пласирани од земјоделска задруга.

## Член 10

(1) Прифатливи трошоци за помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики се трошоци во висина на бруто плата на вработени лица за номадско одгледување на овци и традиционално овчарство.

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува не повеќе од 300.000 денари по вработено лице за номадско одгледување на овци и традиционално овчарство.

## Член 11

(1) Прифатливи трошоци за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини, се следните:

- градежни материјали и елементи за конструкција;

- урбана опрема и украсна опрема и елементи освен за набавка на растителен и посадочен материјал за хортикултурно уредување;

- опрема за одбележување, знаци, мапи, патокази, граници, мостови, премини;

- санитарна и водоснабдителна опрема, вклучително и опрема за системи наводнување на зелени површини и опрема за обезбедување на вода за фонтани;

- опрема за поврзување со електрична енергија, вклучително и опрема за осветлување;

- агрегати или генератори и придружна опрема и инсталација;

- трошоци за изработка на проекти, студии, елаборати, планска и техничка документација;

- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни и електрификациски работи;

- услуги од трети лица за инсталирање на опремата вклучително и софтвер;

- услуги од трети лица за хортикултурно уредување на зелени површини; и

- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација.

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува:

- до 10.000.000 денари за изградба и/или реконструкција патна инфраструктура за поврзување на селата со културни знаменитости и локалитети од значење за селската популација или изградба и/или реконструкција на селски улици;

- до 3.000.000 денари за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во рурални средини или одбележување и унапредување на шумски и велосипедски патеки или уредување на излетнички места во рурални средини или одбележување на културни и природни знаменитости во рурални средини;

- до 17.000.000 денари за прифатливи трошоци кои се однесуваат на комбинирани проекти кои вклучуваат и изградба и/или реконструкција патна инфраструктура за поврзување на селата со културни знаменитости и локалитети од значење за селската популација, изградба и/или реконструкција на селски улици и изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во рурални средини.

## IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник по поединечна мерка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/11).

## Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-8409/1  
12 септември 2011 година  
Скопје

Министер,  
Љупчо Димовски, с.р.

**2800.**

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА  
КОРИСНИЦИ ПО МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.

Според намената на поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој се доделуваат соодветни бодови.

**Член 2**

Поблиски критериуми за избор на корисници за помош за обука и информирање на земјоделските производители се следните:

- доколку курсот или информативната сесија опфаќа тема за примена на хигиенски практики за фитосанитарни или ветеринарни стандарди во ЕУ се доделуваат 50 бодови или доколку курсот или информативната сесија опфаќа тема за примена на пропишаните стандарди од областа на заштита на животната средина се доделуваат 40 бодови или доколку курсот или информативната сесија опфаќа тема за воведување на земјоделско производство со примена на високи стандарди за квалитет се доделуваат 35 бодови;
- доколку информативната сесија има за цел да информира над 150 земјоделски производители од еден статистички регион или доколку курсот има за цел да обучи над 30 земјоделски производители лоцирани во еден определен производен регион се доделуваат 20 бодови;
- доколку курсот или информативната сесија се фокусира на една тема се доделуваат 20 бодови и
- доколку вредноста на прифатливите трошоци не надминува 600.000 денари се доделуваат 10 бодови.

**Член 3**

Поблиски критериуми за избор на корисници на корисници на поддршка за инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, се следните:

- доколку подносителот е земјоделско стопанство чиј носител е физичко лице регистрирано согласно закон или правно лице формирано од физички лица со приоритетна земјоделска дејност со седиште во село се доделуваат 35 бодови;
- доколку носителот на семејното земјоделско стопанство има социјален статус на самохран родител и е регистриран за вршење на земјоделска дејност согласно закон се доделуваат 20 бодови;
- доколку вкупната вредноста на бараната помош не надминува 1.200.000 денари се доделуваат 15 бодови;
- доколку носителот на земјоделското стопанство односно едно од одговорните лица на правното лице е на возраст од 18 до 40 години на денот на поднесување на барањето или доколку носителот на земјоделското стопанство односно едно од одговорните лица на правното лице е жена се доделуваат 10 бодови;
- доколку на земјоделското стопанство му е доделено државно земјоделско земјиште на плодоуживање се доделуваат 10 бодови и
- доколку земјоделското стопанство е во постапка на сертификација за органско производство или друг стандард за квалитет на примарни земјоделски производи или поседува сертификат за органско производство или друг стандард за квалитет на примарни земјоделски производи за производните капацитети за кои бара поддршка се доделуваат 10 бодови.

**Член 4**

Поблиски критериуми за избор на корисници за инвестиции во примарната обработка на дрвната маса и обработка на био маса од шумите, се следните:

- доколку подносителот е трговец поединец или правно лице основано од физички лица со приоритетна дејност од областа на шумарството со седиште во село и во рангот на микро претпријатие се доделуваат 30 бодови;

- доколку инвестицијата е во село се доделуваат 25 бодови;
- доколку подносителот-правното лице се занимава со дејност повеќе од една година се доделуваат 20 бодови;
- доколку вредноста на инвестицијата не надминува висина од 1.500.000 денари се доделуваат 15 бодови и
- доколку едно од одговорните лица на подносителот-правното лице е на возраст од 18 до 40 години на денот на поднесување на барањето се доделуваат 10 бодови.

**Член 5**

Поблиски критериуми за избор на корисници за инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи освен за јавни инвестиции во пазарна инфраструктура за постбербени активности или активности за собирање и чување на примарни земјоделски производи за нивна натамошна намена, се следните:

- доколку подносителот е трговец поединец или правно лице основано од физички лица со приоритетна дејност од областа на откуп, чување и преработка на земјоделски производи со седиште во село и во рангот на микро претпријатие се доделуваат 30 бодови;
- доколку инвестицијата се однесува на примарна преработка и складирање на ориз се доделуваат 25 бодови;
- доколку инвестицијата се однесува на преработка на јајца се доделуваат 20 бодови;
- доколку инвестицијата е во село се доделуваат 25 бодови или доколку инвестицијата е во рурална средина освен село се доделуваат 15 бодови;
- доколку едно од одговорните лица на правното лице е на возраст од 18 до 40 години на денот на поднесување на барањето се доделуваат 10 бодови и
- доколку вредноста на инвестицијата не надминува висина од 3.500.000 денари се доделуваат 10 бодови.

**Член 6**

Поблиски критериуми за избор на корисници за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини, се следните:

- доколку подносителот е општина со рурален центар се доделуваат 50 бодови;
- доколку инвестицијата е наменета за планински подрачја се доделуваат 30 бодови;
- доколку инвестицијата е наменета за депопулациони рурални подрачја се доделуваат 10 бодови и
- доколку инвестицијата не надминува 5.000.000 денари се доделуваат 10 бодови.

**Член 7**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-8410/1  
12 септември 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

**СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**2801.**

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1 и чл.14 ст.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр. 150/07), распиша

**О Г Л А С  
за избор на**

**I**

1. Член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија на огласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на објавувањето на огласот врши функција на јавен обвинител и кој има најмалку осум години стаж како јавен обвинител и во последните две години да не му е изречена дисциплинска мерка.

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и доставуваат:

- Потврда за стаж како јавен обвинител.
- Потврда дека во последните две години не му е изречена дисциплинска мерка.
- Биографски податоци за стручниот и професионалниот развој.
- Податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадена од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.
- Изјава за која листа се пријавува.

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријавите да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. „Велько Влаховик“ бр.26 кат 4, во рок од 15 од објавата на огласот во „Службен весник на РМ“

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани.

А.бр. 166-5/11  
14 септември 2011  
Скопје

Совет на јавните обвинители  
на Република Македонија  
Претседател,  
Костадин Кизов, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

2802.

Врз основа на член 8 став 1 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија, бр. 127/2008), директорот на Агенцијата за млади и спорт, на ден 23 август 2011 година, донесе

### Л И С Т А НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
1.	Филип Бранко Глигоров	Роден 31.07.1993г., во Скопје
2.	Валон Незири	Роден 22.10.1993г., во Кичево
3.	Столе Маријан Димитриевски	Роден 25.12.1993г., во Куманово
4.	Христијан Јовица Денковски	Роден 15.04.1994г., во Скопје
5.	Дејан Ласте Пешевски	Роден 05.08.1993г., во К. Паланка
6.	Даниел Аврамовски	Роден 20.02.1995г., во Скопје
7.	Виктор Атанас Ангелов	Роден 27.03.1994г., во Дортмунд-Германија
8.	Бесник Иса Реџеџи	Роден 12.07.1993г., во Лиестал-Швајцарија
9.	Ваљмир Хиџет Нафиу	Роден 23.04.1994г., во Тетово
10.	Мевљан Сами Мурати	Роден 05.03.1994г., во Тетово
11.	Предраг Сашо Савевски	Роден 13.05.1993г., во Тетово
12.	Дамјан Владимир Шишковски	Роден 18.03.1995г., во Скопје
13.	Мухарем Дервиш Адилџи	Роден 04.05.1994г., во Кичево
14.	Драган Стефановски	Роден 27.03.1994г., во Куманово
15.	Кристијан Томислав Тошевски	Роден 06.05.1994г., во Тетово
16.	Висар Ардит Муслиу	Роден 13.11.1994г., во Гостивар
17.	Дарко Велковски	Роден 21.01.1994г., во Скопје
18.	Дарко Драган Алексоски	Роден 05.03.1994г. во БиХ
19.	Дино Мирсад Јонуз	Роден 30.04.1994г., во Скопје
20.	Мухамед Зиџери	Роден 01.01.1995г., Тетово
21.	Ѓоко Зајков	Роден 10.02.1995г., во Скопје
22.	Един Хајриџи Скендеровиќ	Роден 22.07.1994г., во Скопје
23.	Шенол Хамди Меди	Роден 17.01.1993г., во Охрид
24.	Демир Имери	Роден 27.10.1995г., во Кичево
25.	Зенула Латифи	Роден 23.11.1993г., во Гостивар
26.	Марио Горан Настевски	Роден 10.04.1995г., во Скопје
27.	Кире Добре Маркоски	Роден 20.02.1995г., во Охрид
28.	Горан Гоце Николов	Роден 15.09.1993г., во Штип
29.	Бојан Горан Ѓорѓиевски	Роден 19.09.1994г., во Скопје
30.	Дејан Марјан Илиев	Роден 25.02.1995г., во Струмица
31.	Елена Диме Наумоска	Родена 06.04.1994г., во Прилеп
32.	Надица Никола Стојанова	Родена 29.06.1994г., во Велес
33.	Гентијана Фестим Рочи	Родена 17.09.1994г., во Струга
34.	Наташа Ордан Андонова	Родена 04.12.1993г., во Неготино
35.	Сијче Ордан Андонова	Родена 27.11.1992г., во Неготино

36.	Цветанка Љупчо Петрова	Родена 07.11.1991г., во Велес
37.	Маријана Владимир Нацева	Родена 16.01.1994г., во Велес
38.	Младена Марјан Петрова	Родена 10.02.1993г., во Кочани
39.	Бојана Славе Иванова	Родена 16.11.1993г., во Гевгелија
40.	Ленче Бошко Андреевска	Родена 13.08.1992г., во Велес
41.	Анета Ванчо Ѓорѓиева	Родена 15.02.1994г., во Винаца
42.	Станкица Петар Атанасова	Родена 13.09.1994г., во Кочани
43.	Мартина Марјан Димкоска	Родена 18.09.1992г., во Прилеп
44.	Маја Љупчо Ангеловска	Родена 12.02.1994г., во Охрид
45.	Ванеса Ефремчо Василевска	Родена 15.01.1992г., во Кавадарци
46.	Арин Еврим Аѓиќ	Родена 21.06.1993г., во Скопје
47.	Нена Зоран Трајчевска	Родена 26.11.1994г., во Скопје
48.	Емилија Андрија Крстаноска	Родена 25.05.1992г., во Скопје
49.	Анџелика Љубиша Митрашиновиќ	Родена 25.08.1993г., во Скопје
50.	Ивана Трајче Кметовска	Родена 05.02.1995г., во Скопје
51.	Ангела Јорданчо Давиткова	Родена 15.07.1994г., во Скопје
52.	Александра Зоран Иванова	Родена 30.04.1993г., во Скопје
53.	Лефтерија Ванчо Темелкова	Родена 13.03.1993г., во Кавадарци
54.	Александра Драги Стојановска	Родена 25.07.1994г., во Скопје
55.	Кате Крсте Петкоска	Родена 03.02.1994г., во Струга
56.	Драгана Будимир Јоловиќ	Родена 31.05.1994г., во Скопје
57.	Мартина Андреј Петкоска	Родена 30.12.1992г., во Струга
58.	Горјан Љубомир Марковски	Роден 19.06.1992г., во Скопје
59.	Димитар Зоран Делипетров	Роден 26.03.1992г., во Штип
60.	Никола Леонид Гајдациев	Роден 02.04.1992г., во Скопје
61.	Ненад Драган Станков	Роден 16.01.1992г., во Скопје
62.	Андреј Драги Билјановски	Роден 03.12.1991г., во Скопје
63.	Апостоли Димитар Апостолов	Роден 03.10.1991г., во Гостивар
64.	Стојан Љубиша Ѓуроски	Роден 06.11.1991г., во Гостивар
65.	Владимир Југослав Диковски	Роден 29.09.1991г., во Скопје
66.	Јасмин Изудин Биберовиќ	Роден 27.10.1993г., во Битола
67.	Стефан Лазо Крстевски	Роден 19.07.1993г., во Скопје
68.	Никола Тони Гоговчевски	Роден 25.12.1993г., во Скопје
69.	Кристијан Восилав Гавриловски	Роден 27.05.1995г., во Гостивар
70.	Стефан Киро Мицевски	Роден 31.07.1995г., во Битола
71.	Гери Димитар Шивачев	Роден 25.01.1995г., во Струмица
72.	Стефан Илчо Трајковски	Роден 07.02.1995г., во Скопје

73.	Даниел Зоран Нацевски	Роден 06.08.1995г., во Штип
74.	Мартин Боро Крстевски	Роден 14.01.1995г., во Скопје
75.	Симеон Љубе Митров	Роден 12.02.1996г., во Скопје
76.	Давор Дејан Спасовски	Роден 17.01.1996г., во Куманово
77.	Михајло Петар Арсоски	Роден 21.09.1995г., во Скопје
78.	Љубомир Горан Младеновски	Роден 02.05.1995г., во Скопје
79.	Мартин Ангел Шалев	Роден 09.03.1996г., во Штип
80.	Косте Ивица Стојановски	Роден 14.10.1995г., во Скопје
81.	Дамјан Калин Јовиќ	Роден 08.06.1995г., во Скопје
82.	Филип Драган Бакоч	Роден 02.05.1996г., во Скопје
83.	Илија Кирил Парталов	Роден 30.09.1996г., во Струмица
84.	Стефан Радомир Шишарица	Роден 09.06.1995г., во Скопје
85.	Дарко Стефанчо Коруневски	Роден 27.01.1994г., во Скопје
86.	Бојан Миле Мацовски	Роден 08.05.1994г., во Скопје
87.	Борјан Миле Мацовски	Роден 08.05.1994г., во Скопје
88.	Дарко Бранко Георгиевски	Роден 03.02.1992г., во Скопје
89.	Дарко Слободан Димитриевски	Роден 16.05.1993г., во Велес
90.	Никола Војне Костески	Роден 22.08.1992г., во Струга
91.	Дејан Пепа Манасков	Роден 26.08.1992г., во Крегеј, Франција
92.	Деан Радислав Ѓуроски	Роден 26.07.1993г., во Скопје
93.	Даниел Сашо Ѓоргески	Роден 03.12.1993г., во Гостивар
94.	Филип Горан Ивановски	Роден 02.05.1994г., во Битола
95.	Филип Јордан Врбовски	Роден 04.08.1992г., во Битола
96.	Томе Ѓоко Нацев	Роден 10.04.1994г., во Струга
97.	Марко Жарко Нелоски	Роден 06.06.1996г., во Струга
98.	Филип Кочо Талески	Роден 28.03.1996г., во Прилеп
99.	Костадин Траје Петров	Роден 30.03.1992г., во Велес
100.	Стефан Драган Стојановски	Роден 17.03.1994г., во Скопје
101.	Кристијан Никола Давитковски	Роден 20.08.1996г., во Скопје
102.	Никола Јоцо Мирков	Роден 14.08.1993г., во Битола
103.	Иван Звонко Стојчовски	Роден 30.12.1993г., во Гевгелија
104.	Андреј Горан Миладиновски	Роден 26.07.1993г., во Куманово
105.	Сара Драган Петковска	Родена 09.02.1994г., во Скопје
106.	Ана Зоран Наумовска	Родена 21.10.1994г., во Скопје
107.	Елена Миле Манчевска	Родена 24.07.1995г., во Велес
108.	Маја Златко Каранфиловска	Родена 01.05.1996г., во Битола
109.	Габриела Ванчо Величковска	Родена 23.09.1994г., во Штип
110.	Елена Михаил Ливриниќ	Родена 16.11.1994г., во Скопје
111.	Андреа Драган Белеска	Родена 03.01.1994г., во Кичево
112.	Сара Зоран Станикиевска	Родена 26.03.1995г., во Скопје
113.	Марија Кире Петлеска	Родена 21.09.1994г., во Прилеп

114.	Кети Раско Милевска	Родена 09.06.1995г., во Скопје
115.	Ивана Кузман Гакидова	Родена 27.02.1995г., во Скопје
116.	Теодора Никола Керамичиева	Родена 14.01.1996г., во Скопје
117.	Елена Ладе Крстевска	Родена 13.07.1994г., во Битола
118.	Марија Звонимир Прленда	Родена 21.10.1994г., во Скопје
119.	Илина Тони Симјаноска	Родена 13.10.1994г., во Скопје
120.	Андреана Димче Неделкова	Родена 21.05.1995г., во Велес
121.	Кристина Владимир Мирческа	Родена 11.10.1995г., во Скопје
122.	Ангела Ванчо Јанчева	Родена 21.05.1994г., во Гевгелија
123.	Сара Васил Митрова	Родена 05.10.1996г., во Скопје
124.	Сара Никола Николовска	Родена 24.01.1996г., во Скопје
125.	Марија Василчо Ричлиева	Родена 19.06.1996г., во Струмица
126.	Марија Кире Лазарова	Родена 20.09.1994г., во Холандија
127.	Елена Илија Пандева	Родена 19.11.1995г., во Струмица
128.	Марија Небојша Живковиќ	Родена 04.12.1992г., во Скопје
129.	Матеа Драган Кофилоска	Родена 15.03.1994г., во Скопје
130.	Емилија Љупчо Попјордановска	Родена 03.01.1993г., во Скопје
131.	Ивана Влатко Пејовска	Родена 04.09.1996г., во Скопје
132.	Ивана Горан Јанкова	Родена 07.02.1995г., во Скопје
133.	Христина Зравко Јанеска	Родена 22.04.1995г., во Скопје
134.	Тамара Борис Чуприна	Родена 05.07.1996г., во Тетово
135.	Ивана Александар Апел	Родена 08.08.1993г., во Скопје
136.	Емилија Јордан Ивановска	Родена 07.01.1993г., во Велес
137.	Ива Тони Блажевска	Родена 21.11.1992г., во Тетово
138.	Мила Милан Сотировска	Родена 13.08.1994г., во Тетово
139.	Цвета Диме Младеновска	Родена 05.01.1993г., во Тетово
140.	Маријан Ванчо Урдов	Роден 19.08.1994г., во Струмица
141.	Славе Драган Наков	Роден 25.08.1994г., во Струмица
142.	Филип Блажо Манцуков	Роден 18.03.1996г., во Струмица
143.	Дејан Дарко Димовски	Роден 16.03.1992г., во Велес
144.	Бесим Дурим Љума	Роден 14.10.1993г., во Тетово
145.	Ељдин Менсур Рустеми	Роден 01.05.1992г., во Тетово
146.	Александар Зоран Попов	Роден 02.05.1992г., во Штип
147.	Драганчо Костадина Нане	Роден 11.03.1993г., во Прилеп
148.	Христаки Мики Гажоски	Роден 02.08.1992г., во Прилеп
149.	Методија Марјан Басароски	Роден 17.10.1993г., во Прилеп
150.	Мартин Миле Стоиловски	Роден 03.04.1994г., во Штип
151.	Дарко Васо Ангеловски	Роден 04.02.1994г., во Скопје
152.	Дарко Љупчо Киров	Роден 30.11.1994г., во Штип
153.	Марко Јуниор Марко Стошиќ	Роден 09.04.1993г., во Скопје
154.	Ристо Милан Клопчески	Роден 19.05.1993г., во Скопје
155.	Дрита Аднан Исљами	Родена 01.08.1996г., во с.Сарај
156.	Бојан Марјан Милчевски	Роден 05.05.1992г., во Скопје
157.	Ристе Драган Пандев	Роден 25.01.1994г., во Струмица
158.	Валбона Шериф Селими	Родена 07.05.1994г., во Скопје
159.	Сермедие Муарем Латифова	Родена 07.10.1995г., во Велес



160.	Марија Магдалена Зоран Василевска	Родена 20.09.1994г., во Скопје
161.	Спасе Драги Петровски	Роден 23.12.1993г., во Битола
162.	Надица Тони Јовановиќ	Родена 10.02.1993г., во Скопје
163.	Ненад Зоран Ацковиќ	Роден 06.09.1992г., во Скопје
164.	Марија Сашо Стојчевска	Родена 09.04.1993г., во Скопје
165.	Матеја Бобан Ефремовска	Родена 06.01.1996г., во Куманово
166.	Џенета Насер Шабани	Родена 14.07.1995г., во Скопје
167.	Ана Трајче Јанкуловска	Родена 10.03.1995г., во Битола
168.	Катерина Јовица Мерџановска	Родена 25.11.1993г., во Скопје
169.	Росана Љупчо Арсовска	Родена 28.06.1993г., во Охрид
170.	Никола Горан Зарковски	Роден 15.09.1994г., во Куманово
171.	Елизабета Зоран Филкова	Родена 28.05.1993г., во Тетово
172.	Елеонора Душан Ѓелова	Родена 27.11.1992г., во Кавадарци
173.	Александра Ице Митроска	Родена 30.03.1992г., во Прилеп
174.	Кастрат Бујар Бешири	Роден 14.05.1992г., во Гостивар
175.	Јасин Џемаил Реџалари	Роден 10.08.1992г., во Скопје
176.	Бесар Даут Ључи	Роден 13.01.1994г., во Скопје
177.	Ангел Зоран Зафиров	Роден 19.11.1994г., во Штип
178.	Раиф Ејуп Камбери	Роден 07.07.1994г., во Скопје
179.	Димитарче Кире Здравков	Роден 26.12.1994г., во Штип
180.	Фуат Нафи Каиловски	Роден 18.04.1994г., во Скопје
181.	Адем Шефкет Адем	Роден 02.10.1995г., во Скопје
182.	Мартин Владо Стојаноски	Роден 18.01.1994г., во Прилеп
183.	Фисник Насер Дура	Роден 24.09.1993г., во Скопје
184.	Стефан Тони Никовски	Роден 09.06.1995г., во Штип
185.	Мехмет Сефер Мустафа	Роден 01.10.1996г., во Скопје
186.	Герче Ванчо Батески	Роден 12.04.1996г., во Радовиш
187.	Бехар Шекери Мамути	Роден 21.12.1994г., во Скопје
188.	Никола Сашо Петров	Роден 09.10.1996г., во Радовиш
189.	Ердоан Керим Мемети	Роден 16.03.1996г., во Скопје
190.	Мартин Слободан Алексов	Роден 31.01.1992г., во Штип
191.	Синан Мухарем Џеладин	Роден 11.01.1993г., во Скопје
192.	Албин Фатмир Алили	Роден 06.11.1993г., во Скопје
193.	Арди Кемал Хани	Роден 05.04.1994г., во Струга
194.	Бесарт Шпендим Ѓетали	Роден 30.07.1993г., во Струга
195.	Аљбан Пулум Кура	Роден 29.09.1992г., во Струга
196.	Николче Момчило Митевски	Роден 27.03.1993г., во Куманово
197.	Рамадан Исмет Таири	Роден 02.03.1995г., во Скопје
198.	Мендо Јахир Џеладин	Роден 26.01.1993г., во Гифхорн, СРГ
199.	Џулиано Амдија Садиков	Роден 15.11.1993г., во Скопје
200.	Бејтула Али Јахии	Роден 02.08.1995г., во Скопје
201.	Атдхе Меншир Мисини	Роден 28.04.1993г., во Куманово
202.	Димче Боре Шопоски	Роден 19.10.1993г., во Охрид

203.	Шаќир Алит Даути	Роден 14.01.1993г., во Скопје
204.	Аљи Љутви Селим	Роден 10.07.1992г., во Скопје
205.	Асрит Шаин Муареми	Роден 04.11.1992г., во Херцберг на Харц, СРГ
206.	Марко Боро Блажевски	Роден 10.11.1992г., во Скопје
207.	Симона Коста Маринова	Родена 02.07.1994г., во Скопје
208.	Горазд Стефан Чепишевски	Роден 16.03.1993г., во Скопје
209.	Тијана Звонко Тасевска	Родена 24.09.1994г., во Скопје
210.	Ненад Зоран Тасевски	Роден 15.09.1993г., во Скопје
211.	Ели Зоран Секуловска	Родена 17.10.1996г., во Скопје
212.	Вера Боро Блажевска	Родена 20.09.1994г., во Скопје
213.	Вања Горан Јованова	Родена 01.04.1994г., во Скопје
214.	Андреј Никола Стојаноски	Роден 04.09.1994г., во Скопје
215.	Елена Кирчо Атанасовска	Родена 27.07.1995г., во Скопје
216.	Дарко Драги Ангелковски	Роден 06.08.1992г., во Скопје
217.	Евита Зорица Насевска	Родена 10.04.1997г., во Скопје
218.	Стефан Мице Јанкуловски	Роден 26.12.1996г., во Скопје
219.	Анастасија Перо Јакимовска	Родена 25.09.1996г., во Скопје
220.	Ева Златко Барамачева	Родена 06.11.1993г., во Скопје
221.	Бошко Марјан Томовски	Роден 04.01.1997г., во Скопје
222.	Стефан Тони Јакимовски	Роден 25.01.1995г., во Скопје
223.	Деа Александар Калајлиоска	Родена 29.09.1996г., во Скопје
224.	Јаков Горан Јованов	Роден 08.03.1996г., во Скопје
225.	Дамјан Сашо Петровски	Роден 06.11.1993г., во Скопје
226.	Кристијан Јованче Станојковски	Роден 29.12.1994г., во К. Паланка
227.	Роберт Стојанче Стаменковски	Роден 16.07.1992г., во К. Паланка
228.	Петар Зоран Костовски	Роден 06.02.1998г., во Штип
229.	Ивона Миле Крстева	Родена 16.02.1994г., во Кавадарци
230.	Амелија Виорел Уце	Родена 31.10.1993г., во Кикинда, Р Србија
231.	Христина Драганче Христовска	Родена 25.07.1994г., во К. Паланка
232.	Живко Горанчо Апостолски	Роден 24.10.1994г., во Скопје
233.	Давид Бобан Бирдевски	Роден 22.07.1996г., во Куманово
234.	Анета Љупчо Станковска	Родена 26.11.1998г., во К. Паланка
235.	Сандра Зоран Андовска	Родена 23.08.1996г., во Скопје
236.	Стефан Марјан Петровски	Роден 02.11.1991г., во Куманово
237.	Костадин Орданче Петров	Роден 14.08.1994г., во Велес
238.	Јахи Бајруш Ибиши	Роден 17.12.1993г., во Куманово
239.	Никола Милорад Ѓукиќ	Роден 25.08.1995г., во Куманово
240.	Јован Александар Јованоски	Роден 08.01.1996г., во Охрид
241.	Соте Иво Андреевски	Роден 12.05.1993г., во Битола
242.	Тони Драган Станоески	Роден 26.06.1993г., во Прилеп
243.	Андреј Митко Петров	Роден 25.09.1993г., во Кочани
244.	Марјан Вен Нашоку	Роден 20.07.1995г., во Битола

245.	Давид Илија Малинковски	Роден 05.06.1996г., во Скопје
246.	Андреа Горан Угриноска	Родена 29.09.1992г., во Скопје
247.	Ангелина Ванчо Георгиева	Родена 28.10.1995г., во Скопје
248.	Стефанија Орце Темелкова	Родена 28.07.1992г., во Кавадарци
249.	Нина Емил Балабан	Родена 02.11.1995г., во Охрид
250.	Мартин Иванчо Ивановски	Роден 26.01.1993г., во Битола
251.	Драгослав Зоран Кудрановиќ	Роден 29.07.1992г., во Скопје
252.	Дијана Тоше Петрова	Родена 15.01.1992г., во Прокупље-Србија
253.	Дарко Атанас Коцевски	Роден 17.03.1992г., во Скопје
254.	Ана-Белла Драган Димеска	Родена 07.01.1998г., во Битола
255.	Ирена Младен Попоска	Родена 03.11.1996г., во Охрид
256.	Христијан Илија Ангелески	Роден 09.03.1998г., во Прилеп
257.	Христијан Добре Михајлоски	Роден 21.06.1996г., во Прилеп
258.	Игор Димче Стефановски	Роден 19.12.1993г., во Велес
259.	Борче Цветан Мирчевски	Роден 11.01.1992г., во Велес
260.	Иван Звонко Делиев	Роден 02.11.1992г., во Скопје
261.	Иван Дајана Лајлушев	Роден 27.03.1994г., во Велес
262.	Христијан Марјан Тодоровски	Роден 06.01.1996г., во Скопје
263.	Вили Ана Јорданов	Роден 03.09.1995г., во Велес
264.	Јован Никола Чакарески	Роден 23.07.1994г., во Струга
265.	Евгенија Никола Чакареска	Родена 14.07.1995г., во Струга
266.	Дрилон Урим Леши	Роден 27.06.1992г., во Дебар
267.	Ангел Милорад Загуроски	Роден 21.11.1994г., во Струга
268.	Бриленд Агрон Чутра	Роден 30.03.1995г., во Дебар
269.	Бесарт Талат Леши	Роден 25.04.1994г., во Дебар
270.	Лина Владимир Ѓорческа	Родена 03.08.1994г., во Скопје
271.	Данил Бојан Зеленков	Роден 15.04.1994г., во Скопје
272.	Мина Дејан Маринковиќ	Родена 18.08.1997г., во Ниш
273.	Горазд Горан Србљак	Роден 24.08.1997г., во Скопје
274.	Тања Стојмир Стојановска	Родена 15.09.1996г., во Охрид
275.	Давид Антонио Мицевски	Роден 17.12.1996г., во Скопје
276.	Искра Горан Јордановска	Родена 19.07.1996г., во Скопје
277.	Стефан Владимир Мицов	Роден 12.08.1992г., во Скопје
278.	Дорис Боре Алексовска	Родена 31.05.1996г., во Тетово
279.	Ива Љубиша Најденова	Родена 15.02.1994г., во Скопје
280.	Димитар Чедо Ристовски	Роден 05.01.1992г., во Скопје
281.	Марија Ристе Еленова	Родена 30.01.2000г., во Скопје
282.	Дамјан Драган Домазетовски	Роден 08.02.1995г., во Скопје
283.	Ивана Игор Тасевска	Родена 05.04.1997г., во Скопје
284.	Бесир Велија Дургути	Роден 19.08.1993г., во Скопје
285.	Катарина Дејан Маринковиќ	Родена 06.05.1999г., во Скопје
286.	Иван Сашо Манасов	Роден 14.08.1998г., во Скопје
287.	Магдалена Тони Стоилковска	Родена 12.04.1996г., во Скопје
288.	Ѓорѓи Јован Поповски	Роден 20.02.1998г., во Скопје
289.	Бојан Сашо Јанкуловски	Роден 27.11.1998г., во Скопје
290.	Данче Митко Кржовска	Родена 22.02.1998г., во Скопје

291.	Нора Атила Адеми	Родена 18.12.1996г., во Скопје
292.	Теодор Тодор Делјановски	Роден 26.07.1996г., во Скопје
293.	Валерија Борче Јордановска	Родена 26.07.1997г., во Скопје
294.	Игор Александар Петровски	Роден 29.04.1994г., во Тетово
295.	Михаил Иван Таушанов	Роден 08.09.1992г., во Скопје
296.	Бојана Томислав Бејатовиќ	Родена 15.11.1994г., во Скопје
297.	Моника Зоран Стојковска	Родена 28.05.1993г., во Скопје
298.	Тони Петар Лазов	Роден 12.05.2000г., во Неготино
299.	Александар Павле Константинов	Роден 11.05.1998г., во Скопје
300.	Никола Бошко Николовски	Роден 17.09.1998г., во Скопје
301.	Драгана Љупчо Николовска	Родена 31.08.1996г., во Будимпешта, Р Унгарија
302.	Кренар Асип Таири	Роден 14.06.1996г., во Скопје
303.	Доне Сотир Георѓиевски	Роден 21.09.1997г., во Скопје
304.	Марио Маријан Синадиновски	Роден 27.08.1992г., во Скопје
305.	Стефан Ананије Никиќ	Роден 22.10.1993г., во Скопје
306.	Кристијан Горан Манасков	Роден 12.09.1992г., во Скопје
307.	Димитар Владимир Димовски	Роден 09.08.1992г., во Скопје
308.	Мартин Стефан Пулејковски	Роден 25.08.1992г., во Скопје
309.	Игор Милорад Милановиќ	Роден 19.05.1992г., во Скопје
310.	Марко Зоран Новковиќ	Роден 03.03.1995г., во Скопје
311.	Дарко Јордан Тасевски	Роден 09.08.1992г., во Скопје
312.	Марко Бобан Трајковски	Роден 17.07.1997г., во Скопје
313.	Павел Ључо Геоѓиевски	Роден 29.01.1995г., во Скопје
314.	Никола Тони Гулевски	Роден 18.12.1995г., во Битола
315.	Фетије Аљаш Елези	Родена 27.04.1995г., во Скопје
316.	Марин Ристо Сугарев	Роден 17.12.1994г., во Велес
317.	Борјан Милан Јованоски	Роден 23.06.1995г., во Прилеп
318.	Љупка Илија Танаскоска	Родена 12.03.1994г., во Струга
319.	Исабела Сотир Димовска	Родена 19.01.1997г., во Охрид
320.	Александра Јован Биљаноска	Родена 02.09.1993г., во Струга
321.	Никола Стојан Горески	Роден 01.06.1995г., во Охрид
322.	Кирил Горѓи Миладинов	Роден 27.12.1994г., во Струга
323.	Теодора Благој Секуловска	Родена 06.08.1993г., во Битола
324.	Мартина Благоја Шипинкаровска	Родена 29.07.1994г., во Битола
325.	Јулијана Пеце Саламовска	Родена 27.05.1997г., во Битола
326.	Љубица Иле Илијевска	Родена 17.01.1999г., во Битола
327.	Иван Томе Крстевски	Роден 05.07.1993г., во Битола
328.	Васил Александар Пујовски	Роден 12.12.1995г., во Скопје
329.	Дариа Диме Стефановска	Родена 09.10.1997г., во Скопје
330.	Ина Горан Стефановска	Родена 26.08.1997г., во Скопје
331.	Ема Влатко Стефановска	Родена 16.06.1995г., во Скопје
332.	Деа Михајло Здравковска	Родена 20.07.1994г., во Скопје

333.	Марко Светозар Накиќ	Роден 02.01.1994г., во Скопје
334.	Ведран Михајло Здравковски	Роден 25.09.1997г., во Скопје
335.	Кристијан Диме Волкановски	Роден 22.12.1997г., во Скопје
336.	Горазд Дарко Анастасов	Роден 25.01.1996г., во Скопје
337.	Александра Филип Вановска	Родена 26.09.1997г., во Скопје
338.	Ердал Фарук Љушо	Роден 24.01.1994г., во Струга
339.	Димитар Љупчо Поп-Стефанија	Роден 07.11.1995г., во Охрид
340.	Новица Душко Велјаноски	Роден 20.07.1998г., во Охрид
341.	Дамјан Љупчо Поп-Стефанија	Роден 18.09.1999г., во Охрид
342.	Илче Томислав Грунче	Роден 03.03.1998г., во Охрид
343.	Златко Кирил Златески	Роден 19.01.2000г., во Струга
344.	Кирил Мирче Мирчески	Роден 16.09.1993г., во Струга
345.	Азиз Аднан Исмаил	Роден 09.05.1995г., во Скопје
346.	Мишела Златко Димоска	Родена 03.05.1998г., во Прилеп
347.	Сара Симон Симоноска	Родена 02.03.1997г., во Прилеп
348.	Христина Свето Ристиќ	Родена 13.12.1997г., во Скопје
349.	Марија Павел Василева	Родена 15.01.1998г., во Скопје
350.	Екрем Шефајет Хајдари	Роден 16.04.1996г., во Гостивар
351.	Емануел Глишо Ристевски	Роден 02.02.1996г., во Скопје
352.	Мартин Душко Стојменов	Роден 14.06.1996г., во Кочани
353.	Никола Милан Димитријевиќ	Роден 22.09.1996г., во Скопје
354.	Васил Гоце Бешлиев	Роден 02.01.1996г., во Скопје
355.	Маријана Златко Димоска	Родена 03.05.1998г., во Прилеп
356.	Ива Ѓорѓи Николова	Родена 30.08.1996г., во Скопје
357.	Доан Алберт Османи	Роден 12.11.1998г., во Гостивар
358.	Стефан Душан Костиќ	Роден 19.07.1998г., во Скопје
359.	Марија Димче Матракоска	Родена 01.04.1994г., во Прилеп
360.	Бисера Мартин Младеновска	Родена 30.09.1996г., во Куманово
361.	Мартин Љупчо Ристовски	Роден 21.08.1996г., во Скопје
362.	Петар Боге Спасеновски	Роден 02.04.1998г., во Скопје
363.	Благица Звонко Кочева	Родена 09.10.1997г., во Кавадарци
364.	Борче Николчо Ангелов	Роден 27.07.1998г., во Скопје
365.	Симон Владимир Антиќ	Роден 28.09.1993г., во Скопје
366.	Бојан Александар Јовановски	Роден 09.12.1993г., во Скопје
367.	Сара Иво Радичевска	Родена 05.09.1994г., во Скопје
368.	Виктор Орце Крстевски	Роден 22.11.1995г., во Скопје
369.	Филип Јоле Ѓурчиновски	Роден 07.07.1994г., во Скопје
370.	Кристина Бранислав Крстевска	Родена 16.04.1995г., во Скопје
371.	Давид Игор Јовевски	Роден 06.12.1994г., во Скопје
372.	Михаил Јоле Ѓурчиновски	Роден 19.09.1996г., во Скопје
373.	Адил Суад Мехмед	Роден 05.06.1997г., во Кочани
374.	Ангела Коста Мојсовска	Родена 25.12.1998г., во Скопје

375.	Матеј Бранко Ангеловски	Роден 27.07.1993г., во Скопје
376.	Сара Тони Гичевска	Родена 03.10.1996г., во Скопје
377.	Александар Ангелчо Бузлиев	Роден 29.03.1994г., во Скопје
378.	Сара Цанко Киселовска	Родена 03.09.2004г., во Скопје
379.	Бобан Слободан Митровски	Роден 12.10.2002г., во Скопје
380.	Леонид Цанко Киселовски	Роден 16.08.2002г., во Скопје
381.	Елена Игор Поповска	Родена 20.05.2003г., во Скопје
382.	Антонија Антонио Белазелкоска	Родена 19.01.2004г., во Скопје
383.	Дарко Драган Томевски	Роден 12.11.2003г., во Скопје
384.	Виктор Слободан Давков	Роден 07.12.1998г., во Скопје
385.	Филип Драган Томевски	Роден 16.03.2001г., во Скопје
386.	Ана Дејан Крстевска	Родена 02.01.2000г., во Скопје
387.	Огнен Марија Тасески	Роден 26.03.1999г., во Скопје
388.	Ернес Фаик Никочевик	Роден 05.10.1995г., во Скопје
389.	Тијана Велибор Радик	Родена 13.03.2001г., во Скопје
390.	Кристина Љупчо Стојчевска	Родена 11.05.1993г., во Делчево
391.	Валон Ирфан Јонузи	Роден 10.07.1993г., во Тетово
392.	Дарко Никола Митрулов	Роден 11.08.2001г., во Скопје
393.	Викторија Данче Јанева	Родена 15.08.1999г., во Кратово
394.	Бојан Јован Кајмакоски	Роден 14.01.1992г., во Тузла, БиХ
395.	Мила Орце Дишлиоска	Родена 23.04.1994г., во Струга
396.	Стефан Драган Крстевски	Роден 30.07.1995г., во Делчево
397.	Елена Љупчо Стојчевска	Родена 03.06.1995г., во Делчево
398.	Димитар Киро Ѓорѓиев	Роден 16.05.1993г., во Неготино
399.	Нинослав Ацо Саботковски	Роден 07.09.1991г., во Скопје
400.	Бесар Рафет Реџеџи	Роден 24.09.1997г., во Скопје
401.	Андреј Бранко Мишев	Роден 20.02.1998г., во Скопје
402.	Дарио Жарко Милески	Роден 22.08.1996г., во Скопје
403.	Кристијан Никола Костов	Роден 20.11.1991г., во Скопје
404.	Власе Горан Јованоски	Роден 21.04.1993г., во Струга
405.	Владимир Цане Колев	Роден 21.06.1994г., во Битола
406.	Мери Васе Јанева	Родена 13.01.1994г., во Струмица
407.	Фросина Живко Стојановска	Родена 10.07.1994г., во Скопје
408.	Војдан Љупчо Чадо Тодоровски	Роден 24.10.1995г., во Скопје
409.	Гораст Венко Муратовски	Роден 18.11.1994г., во Скопје
410.	Никола Љупчо Василев	Роден 18.10.1992г., во Струмица
411.	Билал Амет Османи	Роден 07.09.2005г., во Скопје
412.	Јусуф Фадиљ Салиу	Роден 23.07.1997г., во Скопје
413.	Мевлуд Гарип Мемшиовски	Роден 09.09.1991г., во Скопје
414.	Тајфун Расим Демиров	Роден 26.06.1996г., во Радовиш
415.	Мартин Драге Младеновски	Роден 02.03.1993г., во Куманово
416.	Славко Јован Казаков	Роден 16.05.1993г., во Велес
417.	Дарио Гоце Тасески	Роден 16.03.1993г., во Прилеп
418.	Јованка Драган Гусакоска	Роден 11.09.1992г., во Прилеп
419.	Никола Менде Велески	Роден 22.01.1994г., во Битола

420.	Валерија Киро Јаковлеска	Родена 04.05.1993г., во Прилеп
421.	Елена Зоран Манева	Родена 06.05.1994г., во Радовиш
422.	Александар Тони Атанасоски	Роден 15.08.1995г., во Скопје
423.	Мартин Киро Јаковлески	Роден 22.05.1992г., во Прилеп
424.	Владимир Звонко Стојаноски	Роден 07.12.1995г., во Прилеп
425.	Лука Сашо Гаревски	Роден 08.01.1994г., во Куманово
426.	Коста Зоран Георгиевски	Роден 11.04.1992г., во Скопје
427.	Атанас Николче Трајчовски	Роден 12.06.1996г., во Радовиш
428.	Кристијан Тони Марковски	Роден 09.04.1993г., во Скопје
429.	Костадин Ѓорѓи Несторов	Роден 29.10.1995г., во Скопје
430.	Викторија Игор Спасовска	Родена 04.10.1994г., во Скопје
431.	Дарио Борче Ивановски	Роден 15.05.1997г., во Скопје
432.	Александар Ѓорѓи Вељановски	Роден 16.07.1992г., во Скопје
433.	Марија Јоце Пешевска	Родена 10.04.1998г., во Скопје
434.	Давид Славе Костадиноски	Роден 11.04.1998г., во Скопје
435.	Иван Јорданчо Јанев	Роден 26.05.1995г., во Кочани
436.	Марко Горан Марковиќ	Роден 27.03.1995г., во Куманово
437.	Васе Дејан Петров	Роден 29.10.1996г., во Штип
438.	Мартин Дејан Ѓоргиевски	Роден 11.01.1997г., Штип
439.	Александар Димче Митревски	Роден 09.04.1994г., во Велес
440.	Тошо Ванчо Ѓоргиев	Роден 10.01.1993г., во Струмица
441.	Илија Славчо Димоски	Роден 06.10.1994г., во Прилеп
442.	Куштрим Фаик Адеми	Роден 24.02.1993г., во Тетово
443.	Андреа Драган Белевска	Родена 03.01.1994г., во Кичево
444.	Александар Благој Мишев	Роден 21.07.1998г., во Кавадарци
445.	Петар Миле Петров	Роден 04.02.1994г., во Неготино
446.	Марко Борче Ѓорѓиев	Роден 14.05.1996г., во Скопје
447.	Ема Мурадив Дрпљанин	Роден 02.12.1996г., во Скопје
448.	Душица Зоран Јанковиќ	Роден 15.04.1998г., во Скопје
449.	Мартин Саше Климовски	Роден 07.03.1995г., во Скопје
450.	Матеа Боби Делчева	Родена 11.02.2000г., во Скопје
451.	Александар Душко Манасиевски	Роден 10.12.1995г., во Скопје
452.	Ана Панче Јакимовска	Родена 10.06.1994г., во Скопје
453.	Дино Гоце Јоцев	Роден 21.06.1993г., во Скопје
454.	Филип Сашо Кузмановски	Роден 03.07.1996г., во Битола
455.	Матео Весна Симиќ	Роден 26.07.1998г., во Скопје
456.	Драган Љупчо Тануровски	Роден 15.01.2001г., во Скопје
457.	Стефан Филип Децковски	Роден 24.08.1993г., во Скопје
458.	Кристијан Ристо Ташевски	Роден 12.11.1993г., во Скопје
459.	Филип Сашо Стојмировски	Роден 02.07.1994г., во Скопје
460.	Бојан Игор Василковски	Роден 09.08.2001г., во Скопје
461.	Ајдана Орхан Зекироска	Родена 19.04.1999г., во Неготино

462.	Нена Ненад Деспотовиќ	Родена 12.03.1993г., во Скопје
463.	Андреј Живко Темелкоски	Роден 23.09.2002г., во Скопје
464.	Марио Љупчо Минчевски	Роден 08.07.1994г., во Битола
465.	Ванчо Бранко Наунов	Роден 20.01.1995г., во Кочани
466.	Стефан Тони Гевев	Роден 12.04.1994г., во Штип
467.	Бисера Горан Ристовска	Родена 15.12.1995г., во Скопје
468.	Петар Александар Јаневски	Роден 14.08.1995г., во Скопје
469.	Бојан Цвета Ристовски	Роден 20.02.1992г., во Скопје
470.	Кристијан Никола Божиновски	Роден 18.03.2001г., во Скопје
471.	Елена Чедомир Давиткова	Родена 09.11.1994г., во Кратово
472.	Димитар Владимир Боцев	Роден 16.01.1993г., во Скопје
473.	Томислав Звонко Китановски	Роден 07.07.1992г., во Скопје
474.	Ангел Урош Џуковски	Роден 19.03.1998г., во Скопје
475.	Филип Марија Анастасовски	Роден 28.11.1996г., во Скопје
476.	Кристијан Марјан Лазарев	Роден 29.04.1995г., во Скопје
477.	Иван Александар Ѓорѓиевски	Роден 10.05.1993г., во Скопје
478.	Кети Илија Петреска	Родена 20.06.1996г., во Скопје
479.	Тренче Илија Петреска	Роден 12.11.1999г., во Струга
480.	Едис Елвис Алиоски	Роден 05.05.1995г., во Прилеп
481.	Филип Васил Арсов	Роден 22.11.2002г., во Св. Николе
482.	Јована Зоран Анастасовска	Родена 20.06.2000г., во Скопје
483.	Гордана Павле Стаматоска	Родена 09.11.1998г., во Гевгелија
484.	Стефан Зоран Ѓиков	Роден 09.01.1997г., во Неготино
485.	Енгин Ибраим Османовски	Роден 06.10.1998г., во Битола
486.	Илијас Џевдет Мухединов	Роден 10.07.1996г., во Битола
487.	Благородна Богоја Јошева	Родена 04.07.2000г., во Кавадарци
488.	Бојан Сашо Костадиновски	Роден 19.06.2001г., во Скопје
489.	Дарко Зоран Новичиќ	Роден 19.03.1996г., во Охрид
490.	Сара Дамче Цветковска	Родена 25.06.2002г., во Скопје

Бр.08-1185/44  
23 август 2011 година  
Скопје

Директор,  
Дипл. правник **Диме Спасов**, с.р.



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)  
[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011124





# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ

Број 124	14 септември 2011, среда	Год. LXVII
<a href="http://www.slvesnik.com.mk">www.slvesnik.com.mk</a>		<a href="mailto:contact@slvesnik.com.mk">contact@slvesnik.com.mk</a>

## СОДРЖИНА

	Стр.
17. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката 2011/273/ЗНБП на Советот од 9 мај 2011 година за рестриктивни мерки против Сирија.....	1
18. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2011/18/ЗНБП на Советот од 14 јануари 2011 година за измена на Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска.....	16

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.09.2011 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/273/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 9 МАЈ 2011 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука се воведува рестриктивна мерка со оглед на состојбата во Сирија согласно Одлуката 2011/273/ЗНБП на Советот од 9 мај 2011 година за рестриктивни мерки против Сирија.

## Член 2

Оваа одлука се однесува на следните видови рестриktivни мерки:

- ембарго на оружје
- ембарго на стоки и услуги
- збрана за влез и транзит во Република Македонија на лицата наведени во анексот на Одлуката
- финансиски мерки

## Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за финансии и Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриktivната мерка.

## Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриktivната мерка.

## Член 5

Спроведувањето на рестриktivната мерка се врши на начин утврден со Одлуката 2011/273/ ЗНБП на Советот од 9 мај 2011 година за рестриktivни мерки против Сирија.

## Член 6

Одлуката 2011/273/ ЗНБП на Советот од 9 мај 2011 година за рестриktivни мерки против Сирија, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

## Член 7

Рестриktivната мерка кон Сирија се воведува на неодредено време и по убедување на Советот може да се изменува и дополнува.

## Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-4280/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## DECISIONS

### COUNCIL DECISION 2011/273/CFSP

of 9 May 2011

concerning restrictive measures against Syria

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 29 April 2011, the European Union expressed its grave concern about the situation unfolding in Syria and the deployment of military and security forces in a number of Syrian cities.
- (2) The Union strongly condemned the violent repression, including through the use of live ammunition, of peaceful protest in various locations across Syria resulting in the death of several demonstrators, wounded persons and arbitrary detentions, and called on the Syrian security forces to exercise restraint instead of repression.
- (3) In view of the seriousness of the situation, restrictive measures should be imposed against Syria and against persons responsible for the violent repression against the civilian population in Syria.
- (4) Further action by the Union is needed in order to implement certain measures,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

#### Article 1

1. The sale, supply, transfer or export of arms and related matériel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, as well as equipment which might be used for internal repression, to Syria by nationals of Member States or from the territories of Member States or using their flag vessels or aircraft, shall be prohibited, whether originating or not in their territories.

2. It shall be prohibited to:

- (a) provide, directly or indirectly, technical assistance, brokering services or other services related to the items referred to in paragraph 1 or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such items, to any natural or legal person, entity or body in, or for use in, Syria;

(b) provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the items referred to in paragraph 1, including in particular grants, loans and export credit insurance, for any sale, supply, transfer or export of such items, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services to any natural or legal person, entity or body in, or for use in, Syria;

(c) participate, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in points (a) or (b).

#### Article 2

1. Article 1 shall not apply to:

- (a) supplies and technical assistance intended solely for the support of or use by the United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF);
- (b) the sale, supply, transfer or export of non-lethal military equipment or of equipment which might be used for internal repression, intended solely for humanitarian or protective use, or for institution building programmes of the United Nations (UN) and the European Union, or for European Union and UN crisis management operations;
- (c) the sale, supply, transfer or export of non-combat vehicles which have been manufactured or fitted with materials to provide ballistic protection, intended solely for the protective use of personnel of the European Union and its Member States in Syria;
- (d) the provision of technical assistance, brokering services and other services related to such equipment or to such programmes and operations;
- (e) the provision of financing and financial assistance related to such equipment or to such programmes and operations;

on condition that such exports and assistance have been approved in advance by the relevant competent authority.

2. Article 1 shall not apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Syria by UN personnel, personnel of the European Union or its Member States, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only.

*Article 3*

1. Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into, or transit through, their territories of the persons responsible for the violent repression against the civilian population in Syria, and persons associated with them, as listed in the Annex.
2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State to refuse its own nationals entry into its territory.
3. Paragraph 1 shall be without prejudice to the cases where a Member State is bound by an obligation of international law, namely:
  - (a) as a host country to an international intergovernmental organisation;
  - (b) as a host country to an international conference convened by, or under the auspices of, the UN;
  - (c) under a multilateral agreement conferring privileges and immunities; or
  - (d) under the 1929 Treaty of Conciliation (Lateran pact) concluded by the Holy See (State of the Vatican City) and Italy.
4. Paragraph 3 shall be considered as also applying in cases where a Member State is host country to the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
5. The Council shall be duly informed in all cases where a Member State grants an exemption pursuant to paragraphs 3 or 4.
6. Member States may grant exemptions from the measures imposed under paragraph 1 where travel is justified on the grounds of urgent humanitarian need, or on grounds of attending intergovernmental meetings, including those promoted by the Union, or hosted by a Member State holding the Chairmanship in office of the OSCE, where a political dialogue is conducted that directly promotes democracy, human rights and the rule of law in Syria.
7. A Member State wishing to grant exemptions referred to in paragraph 6 shall notify the Council in writing. The exemption shall be deemed to be granted unless one or more of the Council members raises an objection in writing within two working days of receiving notification of the proposed exemption. Should one or more of the Council members raise an objection, the Council, acting by a qualified majority, may decide to grant the proposed exemption.
8. In cases where pursuant to paragraphs 3, 4, 6 and 7, a Member State authorises the entry into, or transit through, its

territory of persons listed in the Annex, the authorisation shall be limited to the purpose for which it is given and to the persons concerned therewith.

*Article 4*

1. All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by persons responsible for the violent repression against the civilian population in Syria, and natural or legal persons, and entities associated with them, as listed in the Annex, shall be frozen.
2. No funds or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, natural or legal persons or entities listed in the Annex.
3. The competent authority of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, or the making available of certain funds or economic resources, under such conditions as it deems appropriate, after having determined that the funds or economic resources concerned are:
  - (a) necessary to satisfy the basic needs of the persons listed in the Annex and their dependent family members, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;
  - (b) intended exclusively for the payment of reasonable professional fees and the reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
  - (c) intended exclusively for the payment of fees or service charges for the routine holding or maintenance of frozen funds or economic resources; or
  - (d) necessary for extraordinary expenses, provided that the competent authority has notified the competent authority of the other Member States and the Commission of the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted, at least two weeks prior to the authorisation.

A Member State shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation it grants under this paragraph.

4. By way of derogation from paragraph 1, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, provided that the following conditions are met:
  - (a) the funds or economic resources are the subject of a judicial, administrative or arbitral lien established prior to the date on which the natural or legal person or entity referred to in Article 4(1) was included in the Annex, or of a judicial, administrative or arbitral judgment rendered prior to that date;

10.5.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 121/13

- (b) the funds or economic resources will be used exclusively to satisfy claims secured by such a lien or recognised as valid in such a judgment, within the limits set by applicable laws and regulations governing the rights of persons having such claims;
- (c) the lien or judgment is not for the benefit of a natural or legal person or entity listed in the Annex; and
- (d) recognising the lien or judgement is not contrary to public policy in the Member State concerned.

A Member State shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this paragraph.

5. Paragraph 1 shall not prevent a designated person or entity from making a payment due under a contract entered into before the listing of such a person or entity, provided that the relevant Member State has determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity referred to in paragraph 1.

6. Paragraph 2 shall not apply to the addition to frozen accounts of:

- (a) interest or other earnings on those accounts; or
- (b) payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose prior to the date on which those accounts became subject to this Decision,

provided that any such interest, other earnings and payments remain subject to paragraph 1.

#### Article 5

1. The Council, acting upon a proposal by a Member State or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall establish and amend the list in the Annex.

2. The Council shall communicate its decision, including the grounds for listing, to the person or entity concerned, either directly, if the address is known, or through the publication of a

notice, providing such person or entity with an opportunity to present observations.

3. Where observations are submitted, or where substantial new evidence is presented, the Council shall review its decision and inform the person or entity concerned accordingly.

#### Article 6

1. The Annex shall include the grounds for listing the persons and entities concerned.

2. The Annex shall also contain, where available, the information necessary to identify the persons or entities concerned. With regard to persons, such information may include names, including aliases, date and place of birth, nationality, passport and identity card numbers, gender, address if known, and function or profession. With regard to entities, such information may include names, place and date of registration, registration number and place of business.

#### Article 7

In order to maximise the impact of the measures set out in this Decision, the Union shall encourage third States to adopt restrictive measures similar to those contained in this Decision.

#### Article 8

This Decision shall apply for a period of 12 months. It shall be kept under constant review. It shall be renewed, or amended as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.

#### Article 9

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Done at Brussels, 9 May 2011.

For the Council  
The President  
MARTONYI J.

ANNEX

List of persons and entities referred to in Articles 3 and 4

Persons

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Maher Al-Assad	Born on 8 December 1967; diplomatic passport No 4138	Commander of the army's 4th Division, member of Baath Party Central Command, strongman of the Republican Guard; principal overseer of violence against demonstrators.	09.05.2011
2.	Ali Mamlouk	Born on 19 February 1946 in Damascus; diplomatic passport No 983	Head of General Intelligence Service; Head of Syrian Intelligence since 2005; involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
3.	Mohammad Ibrahim Al-Chaar		Minister for the Interior in the government; involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
4.	Atef Najib		Former Head of Political Security in Deraa; involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
5.	Hafez Makhlof	Born on 2 April 1971 in Damascus; diplomatic passport No 2246	Colonel and Head of Unit in General Intelligence Directorate, Damascus Branch; close to Maher al-Assad; involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
6.	Mohammed Dib Zeitoun		Head of Political Security; involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
7.	Amjad Al-Abbas		Head of Political Security in Banias, involved in violence against demonstrators in Baida.	09.05.2011
8.	Rami Makhlof	Born on 10 July 1969 in Damascus, passport No 454224	Syrian businessman. Associate of Maher al-Assad; bankrolls the regime allowing violence against demonstrators.	09.05.2011
9.	Abd Al-Fatah Qudsiyah		Head of Syrian Military Intelligence and as such involved in the repression against the civilian population.	09.05.2011
10.	Jamil Hassan		Head of Syrian Air Force Intelligence and as such involved in the repression against the civilian population.	09.05.2011
11.	Rustum Ghazali		Head of Syrian Military Intelligence, Damascus Countryside Branch and as such involved in the repression against the civilian population.	09.05.2011
12.	Fawwaz Al-Assad		Involved in the repression against the civilian population as part of the Shabiha militia.	09.05.2011
13.	Mundir Al-Assad		Involved in the repression against the civilian population as part of the Shabiha militia.	09.05.2011

## ОДЛУКА 2011/273/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 9 мај 2011 година

за рестриктивни мерки против Сирија

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европска унија, а особено член 29 од истиот,

со оглед на тоа што:

- (1) На 29 април 2011 година, Европската унија ја изрази својата сериозна загриженост за одвивањето на состојбата во Сирија и за распоредувањето на воени и безбедносни сили во бројни сириски градови.
- (2) Унијата строго ја осуди насилната репресија, вклучувајќи ја употребата на боева муниција на мирните протести на разни локации во Сирија кои резултираа со смрт на неколку демонстранти, повредени лица и своеволни притворања, и ги повика сиридските безбедносни сили да се воздржат наместо да вршат репресија.
- (3) Со оглед на сериозноста на ситуацијата, рестриктивни мерки треба да се наметнат против Сирија и против лица кои се одговорни за насилната репресија против цивилното население во Сирија.
- (4) Со цел да се спроведат конкретни мерки од страна на Унијата, потребна е понатамошна акција,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

### *Член 1*

1. Се забранува продажбата, добавувањето, преносот или извозот на оружје и слични материјали од секаков вид, вклучувајќи оружје и муниција, воени возила и опрема, паравоена опрема и резервни делови за претходно споменатите, како и опрема која може да се користи за внатрешна репресија, на Сирија од страна на државјани на земјите-членки или од териториите на земјите-членки или користејќи пловни објекти кои пловат под нивно знаме или авиони, без разлика дали потекнуваат од нивната територија или не.

2. Се забранува:

- (а) да се обезбедува, директно или индиректно, техничка помош, брокерски услуги или други услуги поврзани со предметите наведени во став 1 или поврзани со обезбедување, производство, одржување и употреба на такви предмети, на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во, или за употреба во Сирија;

(б) да се обезбедува, непосредно или посредно, финансирање или финансиска помош поврзани со предметите наведени во став 1, вклучувајќи особено грантови, заеми и осигурување на извозни кредити за каква било продажба, добавување, пренос или извоз на таквите предмети, или за обезбедување на соодветна техничка помош, брокерски услуги или други услуги на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во, или за употреба во Сирија;

(в) свесно и намерно да се учествува во дејства чиј предмет или резултат е да се заобиколат забраните наведени во точки (а) или (б).

## Член 2

1. Член 1 не се однесува на:

(а) добавување и техничка помош наменета само за поддршка на или употреба од страна на Силите на обединетите нации за набљудување на раздвоеноста (УНДОФ);

(б) продажбата, добавувањето, преносот или извозот на несмртоносна воена опрема или опрема која може да се искористи за внатрешна репресија, наменета само за хуманитарна или заштитна употреба, или за програми на Обединетите нации (ОН) и Европската унија за институционално јакнење, или за операции за управување со кризи на Европската унија и ОН;

(в) продажбата, добавувањето, преносот или извозот на неборбени возила кои се произведени или опремени со материјали за да обезбедат балистичка заштита, наменети само за употреба за заштита на персоналот на Европската унија и нејзините земји-членки во Сирија;

(г) обезбедување на техничка помош, брокерски услуги и други услуги поврзани со таква опрема или со такви програми и операции;

(д) обезбедување на финансирање и финансиска помош поврзани со таква опрема или со такви програми и операции;

под услов таквите извози и помош да се однапред одобрене од страна на соодветниот надлежен орган.

2. Член 1 не се применува на заштитната обука, вклучувајќи панцири и воени шлемови, привремено извезени во Сирија од страна на персонал на ОН, персонал на Европската унија или нејзините земји-членки, претставници на медиумите и хуманитарни и развојни работници и со нив поврзан персонал, само за лична употреба.

## Член 3

1. „Земјите-членки ги превземат неопходните мерки за да спречат влез во, или транзит преку нивните територии на лицата одговорни за насилна репресија против цивилното население во Сирија, и лицата поврзани со нив, како што е наведено во Анексот.



2. Став 1 не обврзува земја- членка да го одбие влезот на сопствените државјани на своја територија.
3. Став 1 не е во спротивност со случаите во кои земја- членка е обврзана со облигација на меѓународното право, имено:
  - (а) како земја- домаќин на меѓународна меѓувладина организација;
  - (б) како земја- домаќин на меѓународна конференција свикана од или под покровителство на ОН;
  - (в) во согласност со мултилатерална спогодба со која се пренесуваат привилегии и имунитети; или
  - (г) во согласност со Договорот за помирување (Латеранскиот договор) од 1929 година склучен помеѓу Светата столица (Ватикан) и Италија.
4. Став 3 се применува исто така во случаите кога земја-членка е домаќин на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ).
5. Советот е навремено информиран во сите случаи кога земја-членка одобрува иземање во согласност со ставови 3 или 4.
6. Земјите- членки може да доделат иземање од мерките наметнати со став 1 кога патувањето е оправдано врз основа на итна хуманитарна потреба или врз основа на присуството на меѓувладини состаноци, вклучувајќи ги оние промовирани од страна на Унијата или организирани од земја-членка која претседава со ОБСЕ, каде се води политички дијалог кој непосредно промовира демократија, човекови права и владеење на правото во Сирија.
7. Земја- членка која сака да одобри иземања наведени во став 6, го известува Советот по писмен пат. Иземањето се смета за одобрено, освен доколку еден или повеќе членови на Советот поднесе приговор во писмена форма во рок од два дена од добивање на известување за предложеното иземање. Доколку еден или повеќе членови на Советот поднесат приговор, Советот, постапувајќи со квалификувано мнозинство, може да одлучи да го одобри предложеното иземање.
8. Во случаите кога во согласност со ставовите 3, 4, 6 и 7 земја-членка ги овластува лицата наведени во Анексот за влез во, или транзит преку нејзината територија, овластувањето треба да се ограничи на намената за која е дадено и за лицата на кои се однесува.

#### Член 4

1. Се замрзнуваат сите финансиски средства и економски ресурси кои им припаѓаат на, се во сопственост на, со нив располагаат, или се контролирани од страна на лица одговорни за насилната репресија против цивилното население во Сирија и правни или физички лица и субјекти поврзани со нив, како што е наведено во Анексот.

2. Никакви финансиски средства, ниту економски ресурси не треба да бидат достапни, непосредно или посредно, на или во корист на физички, или правни лица, или субјекти наведени во Анексот.

3. Надлежните органи на земја-членка можат да одобрат одмрзнување на одредени замрзнати финансиски средства или економски ресурси, или да стават на располагање одредени финансиски средства или економски ресурси, под услови за кои смета дека се соодветни, откако ќе одлучи дека предметните финансиски средства или економски ресурси се:

(а) неопходни за задоволување на основните потреби на лицата наведени во Анексот и членовите на семејството кои од нив издржувани, вклучувајќи плаќања за прехранбени производи, наем или хипотека, лекови и медицински третман, даноци, премии за осигурување и комунални трошоци;

(б) наменети само за плаќање на разумни професионални надоместоци и надоместок за настанати трошоци кои произлегуваат од обезбедени правни услуги;

(в) наменети само за плаќање на надоместоци или услуги за рутинско поседување или одржување на замрзнати финансиски средства или економски ресурси; или

(г) неопходни за вонредни трошоци, доколку надлежниот орган го известил надлежниот орган на другите земји-членки и Комисијата врз основа на која смета дека посебно овластување треба да се даде најмалку две недели пред овластувањето.

Земјата-членка ги информира другите земји-членки и Комисијата за кое било овластување дадено во согласност со овој став.

4. По пат на отстапување од став 1, надлежните органи на земја-членка може да одобрат одмрзнување на одредени замрзнати финансиски средства или економски ресурси, доколку се исполнети следните услови:

(а) финансиските средства или економските ресурси се предмет на судска, административна или арбитражна забрана утврдена пред датумот на кој физичкото или правното лице наведени во член 4(1) беше вклучено во Анексот, или на судска, административна или арбитражна одлука донесена пред тој датум;

(б) финансиските средства или економските ресурси ќе се користат само за измирување на побарувањата обезбедени од таквата забрана или се признаени како веродостојни во таква одлука во границите утврдени со важечките закони и прописи кои ги уредуваат правата на лицата кои имаат такви побарувања;

(в) забраната или одлуката не е во корист на физичкото или правното лице или субјектот наведен во Анексот; и

(г) признавањето на забраната или одлуката не е во спротивност со јавната политика во засегнатата земја-членка.

Земјата-членка ги информира другите земји-членки и Комисијата за кое било

овластување дадено во согласност со овој став.

5. Став 1 не го спречува именуваното лице или субјект да изврши плаќања според договор склучен пред ставањето на список на тоа лице или субјект, доколку соодветната земја-членка утврдила дека плаќањето не се добива директно или индиректно од страна на лице или субјект наведен во став 1.

6. Став 2 не се применува за приливи на замрзнатите сметки на:

(а) камата или други приходи на тие сметки; или

(б) плаќања според договори, спогодби или обврски кои биле склучени или произлегле пред датумот на кој тие сметки станаа предмет на оваа одлука,

доколку таква камата, други приходи и плаќања остануваат предмет на став 1.

#### *Член 5*

1. Советот, постапувајќи по предлог на земја-членка или Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика го утврдува и изменува списокот во Анексот.

2. Советот ја доставува својата одлука, вклучувајќи ги и причините за додавање на списокот, до засегнатото лице или субјект, било директно, доколку се знае адресата или преку објавување на соопштение, овозможувајќи му на тоа лице или субјект можност да изнесе забелешки.

3. Кога се поднесени забелешки, или кога се презентирани значајни нови докази, Советот повторно ја разгледува својата одлука и соодветно го информира засегнатото лице или субјект.

#### *Член 6*

1. Анексот треба да ги содржи причините за ставање на список на засегнатите лица или субјекти.

2. Анексот исто така содржи, доколку се достапни, информации неопходни за идентификација на засегнатите лица или субјекти. Во однос на лицата, таквите информации може да содржат имиња, како и псевдоними, датум и место на раѓање, државјанство, број на пасош и број на лична карта, пол, адреса доколку е позната, функција или занимање. Во однос на субјектите, таквите информации може да содржат имиња, место и датум на регистрација, број на регистрација и седиште на субјектот.

#### *Член 7*

Со цел да се зголеми влијанието на мерките утврдени во оваа одлука, Унијата охрабрува трети земји да донесат рестриktivни мерки слични на оние содржани во оваа одлука.

*Член 8*

Оваа одлука се применува во период од 12 месеци. Постојано се ревидира. Одлуката се ажурира или изменува како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се постигнати.

*Член 9*

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување.

Брисел, 9 мај 2011 година.

*За Советот*

*Претседател*

МАРТОНИ Ј.

АНЕКС

Список на лица и субјекти наведени во членови 3 и 4

Лица

	Име	Информации за	Причини	Датум на
1.	Махер Ал- Асад (Maher Al-Assad)	Роден на 8 декември 1967 година; дипломатски пасош бр. 4138	Командант на 4- тата дивизија на армијата, член на Централната команда на партијата Баат, почитуван член на Републиканската гарда; главен водач на насилството против демонстрантите.	09.05.2011
2.	Али Мамлоук (Ali Mamlouk)	Роден на 19 февруари 1946 година во Дамаск. дипломатски пасош бр. 983	Началник на Генералната служба за разузнавање; Директор на сириското разузнавање од 2005 година; вклучен во насилство врз демонстрантите.	09.05.2011
3.	Мохамед Ибрахим Ал- Чар (Mohammad Ibrahim Al-Chaar)		Министер за внатрешни работи во владата; вклучен во насилство врз демонстрантите.	09.05.2011
4.	Атеф Наџиб (Atef Najib)		Поранешен началник за политичка безбедност во Дера; вклучен во насилство врз демонстрантите.	09.05.2011

5.	Хафез Маклоуф (Hafez Makhlouf)	Роден на 2 април 1971 година во Дамаск; дипломатски пасош бр. 2246	Полковник и началник на одделение во Генералниот директорат за разузнавање, оддел во Дамаск (General Intelligence Directorate Damascus Branch);; близок на Махер Ал- Асад, вклучен во насилство врз демонстрантите.	09.05.2011
6.	Мохамед Диб Зейтоун (Mohammed Dib Zeitoun)		Началник за политичка безбедност; вклучен во насилство врз демонстрантите.	09.05.2011
7.	Амџад Ал- Абас (Amjad Al-Abbas)		Началник за политичка безбедност во Баниас; вклучен во насилство врз демонстрантите во Баида.	09.05.2011
8.	Рами Маклоуф (Rami Makhlouf)	Роден на 10 јули 1969 година во Дамаск; пасош бр. 454224	Сириски бизнисмен. Соработник на Махер Ал- Асад, го финансира режимот и на тој начин овозможува насилство врз демонстрантите.	09.05.2011
9.	Абд Ал- Фатах Кудзијах (Abd Al- Fatah Qudsiyah)		Началник на сириското воено разузнавање и како таков вклучен во репресија врз цивилното население.	09.05.2011

10.	Џамил Хасан (Jamil Hassan)		Началник на разузнавање на сириските воздухопловни сили и како таков вклучен во репресија врз цивилното население.	09.05.2011
11.	Рустум Газали (Rustum Ghazali)		Директор на сириското воено разузнавање, оддел за околината на Дамаск, и како таков вклучен во репресија врз цивилното население.	09.05.2011
12.	Фаваз Ал- Асад (Fawwaz Al-Assad)		Вклучен во репресија врз цивилното население како дел од милицијата во Сабиха.	09.05.2011
13.	Мундир Ал- Асад (Mundir Al-Assad)		Вклучен во репресија врз цивилното население како дел од милицијата во Сабиха.	09.05.2011

18.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.09.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГ-**  
**ЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2011/18/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 14**  
**ЈАНУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА**  
**2010/656/ЗНБП НА СОВЕТОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ**  
**НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ**  
**НА СЛОНОВАТА КОСКА**

**Член 1**

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2011/18/ЗНБП на Советот од 14 јануари 2011 година за измена на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска.

**Член 2**

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- ембарго на дијаманти
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки

**Член 3**

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за финансии и Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.

**Член 4**

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

**Член 5**

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката 2011/18/ЗНБП на Советот од 14 јануари 2011 година за измена на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска и Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот од 29 октомври 2010 година за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска.



### Член 6

Одлуката 2011/18/ЗНБП на Советот од 14 јануари 2011 година за измена на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска и Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот од 29 октомври 2010 година за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.

### Член 7

Оваа одлука се воведува на неодредено време.

### Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-4278/1  
6 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## ОДЛУКА 2011/18/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 14 јануари 2011 година

за измена на Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот за продолжување на рестриktivните мерки против Брегот на Слоновата Коска

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за основање на Европската Унија, а особено член 29 од истиот, со оглед на тоа што:

- (1) На 29 октомври 2010 година, Советот ја донесе Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриktivните мерки против Брегот на Слоновата Коска<sup>1</sup>.
- (2) На 13 декември 2010 година, Советот ја потенцираше важноста на претседателските избори кои се одржаа на 31 октомври и 28 ноември 2010 година за враќање на мирот и стабилноста на Брегот на Слоновата Коска и истакна дека императив ќе биде да се почитува желбата за суверенитет на населението на Брегот на Слоновата Коска.
- (3) На 17 декември 2010 година, Европскиот совет ги повика сите лидери од Брегот на Слоновата Коска, цивилни и воени, кои сè уште не го сториле тоа, да ја прифатат власта на демократски избраниот претседател г. Аласан Уатара.
- (4) На 22 декември 2010 година, Советот ја донесе Одлуката 2010/801/ЗНБП<sup>2</sup> за измена на Одлуката 2010/656/ЗНБП со цел да наметне патни ограничувања против оние кои го попречуваат процесот на мир и национално помирување и особено оние кои го загрозуваат правилниот исход од изборниот процес.
- (5) На 14 јануари 2011 година, Советот ја донесе Одлуката 2011/17/ЗНБП<sup>3</sup> за изменување на Одлуката 2010/656/ЗНБП со цел да вклучи дополнителни лица во листата на лица кои подлежат на патни ограничувања.
- (6) Со оглед на сериозноста на состојбата на Брегот на Слоновата Коска, против тие лица треба да се наметнат дополнителни рестриktivни мерки.
- (7) Освен тоа, листата на лица кои подлежат на рестриktivни мерки утврдени во Анекс II од Одлуката 2010/656/ЗНБП треба да се измени и дополни, а податоците поврзани со одредени лица на листата треба да се ажурираат,

ЈА ДОНЕСЕ СЛЕДНАТА ОДЛУКА:

### Член I

Одлуката 2010/656/ЗНБП се изменува како што следува:

I. Член 5 се заменува како што следува:

„Член 5

1. Сите средства и економски ресурси поседувани или контролирани директно или индиректно од страна на:

(а) лицата наведени во Анекс I именувани од Комитетот за санкции и наведени во член

<sup>1</sup> Сл. весник L 285, 30.10.2010 г, стр. 28.

<sup>2</sup> Сл. весник L 341, 23.12.2010, стр. 45.

<sup>3</sup> Види страна 31 од овој службен весник.

4(1)(а), или во владение на субјекти директно или индиректно поседувани или контролирани од нив, или од лица кои делуваат во нивно име или по нивни насоки, како што е наведено од Комитетот за санкции;

(б) лицата или субјектите наведени во Анекс II кои не се вклучени во листата во Анекс I и кои го попречуваат процесот на воспоставување мир и национално помирување и особено оние кои го загрозуваат правилниот исход од изборниот процес, или во владение на субјекти директно или индиректно поседувани или контролирани од нив, или од лица кои делуваат во нивно име или по нивни насоки,

се замрзнуваат.

2. Никакви средства, финансиска актива или економски ресурси нема да бидат достапни, директно или индиректно на лицата или субјектите наведени во став 1, ниту истите можат да имаат полза од тие средства.

3. Земјите-членки можат да дозволат изземања од мерките наведени во ставовите 1 и 2 во однос на финансиски средства или економски ресурси, кои се:

- (а) неопходни за основни трошоци, вклучително плаќања за прехранбени производи, кирија или хипотека, лекови и терапија, даноци, осигурителни премии и комунални давачки;
- (б) наменети исклучително за плаќање на разумни хонорари и надоместок за направени трошоци кои произлегуваат од обезбедени правни услуги;
- (в) наменети исклучително за плаќање на хонорари или наплати за услуги во согласност со националните закони, за формално држење или одржување на замрзнатите финансиски средства и економски ресурси;
- (г) неопходни за вонредни трошоци;
- (д) предмет на судски, административен или арбитражен залог или пресуда, при што во тој случај финансиските средства и економски ресурси може да се користат за подмирување на залогот или пресудата, доколку залогот или пресудата на лицето или субјектот започнале или важат од пред именувањето од страна на Комитетот за санкции или од Советот, а не се во полза на лицето или субјектот наведени во овој член.

Во однос на лицата и субјектите наведени во Анекс I:

— изземањата наведени во точките (а), (б) и (в) од првиот потстав од овој став може да се донесат од страна на засегнатата земја-членка, по известувањето на Комитетот за санкции за таквата намера да дозволи, каде што е соодветно и во отсуство на негативна одлука од страна на Комитетот за санкции во рок од два работни дена по известувањето, пристап до таквите финансиски средства и економски ресурси;

— изземањето наведено во точка (г) од првиот потстав од овој став може да го направи засегнатата земја-членка по известувањето на Комитетот за санкции и по добивањето одобрение;

— изземањето наведено во точка (д) од првиот потстав од овој став може да се направи од засегнатата земја-членка по известувањето на Комитетот за санкции.

4. Став 2 не се применува на дополнувањето на замрзнатите сметки на:

(а) камата или други видови заработувачка на тие сметки; или

(б) исплати според договори, спогодби или обврски кои завршиле или се појавиле пред датумот на кој тие сметки станале предмет на рестриктивни мерки според Заедничкиот став 2004/852/ЗНБП или оваа одлука,

доколку таквата камата, други видови заработувачка и исплати продолжат да бидат предмет на став 1.“;

2. Член 10 се заменува како што следува:

„Член 10

1. Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.
2. Истата се прегледува, изменува или укинува како што е соодветно, во согласност со соодветните одлуки на Советот за безбедност на Обединетите нации.
3. Мерките наведени во член 4(1)(б) и 5(1)(б) се прегледуваат во редовни интервали и најмалку на секои 12 месеци. Тие престануваат да се применуваат на засегнатите лица или субјекти доколку Советот утврди, во согласност со постапката во член 6(2), дека условите за нивна примена повеќе не се исполнети.“.

Член 2

Анекс II од Одлуката 2010/656/ЗНБП се заменува со Анексот од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

Брисел, 14 јануари 2011 година.

	<p>За Советот Претседател Ц. МАРТОЊИ</p>
--	--

АНЕКС

„АНЕКС II

Листа на лица и субјекти наведени во член 4(1)(б) и 5(1)(б)

А. Лица

	Име (и можни псевдоними)	Податоци за идентификација	Основ за именување
1.	г. Паскал Афи Н'Гесан (Pascal Affi N'Guessan)	Роден на 1 јануари 1953 година во Буадикро Број на пасош: PD-AE 09DD00013.	Претседател на Народниот фронт на Брегот на Слоновата Коска (ФПИ); Попречување на процесот на мир и национално помирување; јавно поттикнување на омраза и насилство.
2.	Потполковник Натаниел Ахуман Бруха (Nathanaël Ahouman Brouha)	Роден на 6 јуни 1960 година	Командир на Групата за безбедност на претседателството на Републиката (ГСРР). Одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право на Брегот на Слоновата Коска; постар воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
3.	г. Гилберт Мари Аке Н'Гбо (Gilbert Marie Aké N'Gbo)	Роден на 8 октомври 1955 година во Абиџан Број на пасош: 08 AA 61107 (истекува на 2 април 2014)	Наводно премиер и министер за планирање и развој; Учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
4.	г. Пјер Израел Амесан Бру (Pierre Israël Amessan Brou)		Генерален директор на радио-телевизијата на Брегот на Слоновата Коска (РТИ); Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку јавно поттикнување на омраза и насилство и преку учество во кампањите за дезинформирање во врска со претседателските избори во 2010 година.
5.	г. Франк Андерсон Куаси (Frank Anderson Kouassi)		Претседател на Националниот совет за аудио-визуелна комуникација (ЦНЦА); Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку јавно поттикнување на омраза и насилство и преку учество во кампањите за дезинформирање во врска со претседателските избори во 2010 година; одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
6.	г-ѓа Надјани Бамба (Nadiani Bamba)	Родена на 13 јуни 1974 година во Абиџан Број на пасош: PD - AE 061 FP 04	Директор на групацијата „Диклон“ која го издава списанието „Ле Темпс“ („Le Temps“); Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку јавно поттикнување на омраза и насилство и преку учество во кампањите за дезинформирање во врска со претседателските избори во 2010 година.
7.	г. Кадет Бертин (Kadet Bertin)	Роден околу 1957 во Мама	Советник за безбедност на г. Гбагбо; Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување, одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател. Поттикнувач на кампањи за заплашување и репресија.
8.	Генерал Догбо Бле (Dogbo Blé)	Роден на 2 февруари 1959 година во Далоа	Водач на Републиканската гарда. Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право во Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.

9.	г. Пол Антоан Бохун Буабре (Paul Antoine Bohoun Bouabré)	Роден на 9 февруари 1957 година во Исиа Број на пасош: PD AE 015 FO 02	Поранешен државен министер, службеник од повисок ранг во ФПИ: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одбива да го прифати резултатот од претседателските избори.
10.	Заменик-префект Улеи Делефос (Oulaï Delefosse)	Роден на 28 октомври 1968 година	Водач на Големиот западен патриотски сојуз за отпор (УПРГО); Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку одбивање да се разоружа и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
11.	Адмирал Вагба Фосињо (Vagba Faussignau)	Роден на 31 декември 1954 година во Бобиа	Капетан на морнарицата на Брегот на Слоновата Коска - заменик шеф на персонал; Одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право во Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
12.	Пастор Гами (Pastor Gammi)		Водач на Движењето за ослободување на западниот дел на Брегот на Слоновата Коска (МИЛОЦИ); Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку одбивање да се разоружа и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
13.	г. Лорен Гбагбо (Laurent Gbagbo)	Роден на 31 мај 1945 година во Гањао	Наводно претседател на Републиката: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одбива да го прифати резултатот од претседателските избори.
14.	г-ѓа Симон Гбагбо (Simone Gbagbo)	Родена на 20 јуни 1949 година во Мусу	Претседател на групата Народен фронт на Брегот на Слоновата Коска (ФПИ) во народното Собрание. Попречување на процесот на мир и национално помирување; јавно поттикнување омраза и насилство.
15.	Генерал Гуаи Би Пуан (Guiaï Bi Poin)	Роден на 31 декември 1954 година во Гунела	Раководител на Командниот центар на безбедносни операции (ЦЕЦОС). Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право во Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
16.	г. Денис Махо Глофиџи (Denis Maho Glofié)	Роден во Вал де Марн, Франција	Водач во Фронтот за ослободување на Големиот Запад (FLGO). Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку одбивање да се разоружа и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
17.	Капетан Анселме Сека Јало (Anselme Séka Yapo)	Роден на 2 мај 1973 година во Адзопе	Телохранител на г-ѓа Гбагбо. Одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право во Брегот на Слоновата Коска; постар воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
18.	г. Дезире Тагро (Désiré Tagro)	Роден на 27 јануари 1959 година во Исиа Број на пасош: PD - AE 065FH0	Генерален секретар на наводното „претседателство“ на г. Лорен Гбагбо. Учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо, одбива да го прифати резултатот од претседателските избори. Замешан во насилното задушување на народните протести во февруари, ноември и декември 2010 година.

19.	г. Јао Н'Дре (Yao N'Dré)	Роден на 29 декември 1956 година	Претседател на Уставниот совет: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одбива да го прифати резултатот од претседателските избори и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
20.	г. Јанон Јапо (Yanon Yapo)		Наводно Чувар на печатите, министер за правда и човекови права: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
21.	г. Ален Дугу (Alain Dogou)	Роден на 16 јули 1964 година во Абонсо Број на пасош: PD-AE/053FR05 (истекува на 27 мај 2011 година)	Наводно министер за одбрана и државна служба Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
22.	г. Емил Гуириулу (Emile Guiriéoulou)	Роден на 1 јануари 1949 година во Гуиљо Број на пасош: PD-AE/008GO03 (истекува на 14 март 2013 година)	Наводно министер за внатрешни работи: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
23.	г. Чарлс Дезире Ноел Лорен Дало (Charles Désiré Noël Laurent Dallo)	Роден на 23 декември 1955 година во Гањао Број на пасош: 08AA19843 (истекува на 13 октомври 2013 година)	Наводно министер за економски прашања и финансии Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
24.	г. Августин Куадио Комое (Augustin Kouadio Komoé)	Роден на 19 септември 1961 година во Кокомиан Број на пасош: PD-AE/010GO03 (истекува на 14 март 2013 година)	Наводно министер за рударство и енергетика Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
25.	г-ѓа Кристин Аџоби Небу (Christine Adjobi Nebout)(алијас Аја Кристин Росали Аџоби родена Небу) (Aya Christine Rosalie Adjobi, Nebout)	Родена на 24 јули 1949 година во Гранд Басам Број на пасош: PD-AE/017FY12 (истекува на 14 декември 2011 година)	Наводно министер за здравство и борба против СИДА: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
26.	г. Бенџамин Јапо Атсе (Benjamin Yapo Atsé)	Роден на 1 јануари 1951 година во Акупе Број на пасоши: PD-AE/089GO04 (истекува на 1 април 2013 година); PS-AE/057AN06	Наводно министер за градежништво и урбанистички развој Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
27.	г. Иса Малик Кулибали (Issa Malick Coulibaly)	Роден на 19 август 1953 година во Корхого Број на пасош: PD-AE/058GB05 (истекува на 10 мај 2012 година)	Наводно министер за земјоделство Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо

28.	г. Ахуа Дон Мело (Ahoua Don Mello)	Роден на 2 јуни 1958 година во Бонгуану Број на пасош: PD-AE/044GN02 (истекува на 23 февруари 2013 година)	Наводно министер за инфраструктура и канализациона и одводна мрежа, портпарол на Влада: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
29.	г. Блез Н'Гуа Аби (Blaise N'Goua Abi)		Наводно министер за транспорт: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
30.	г-ѓа Ен Жаклин Лохуес Обл (Anne Jacqueline Lohoués Obie)	Родена на 7 ноември 1950 година во Дабу Број на пасош: PD-AE/050GU08 (истекува на 4 август 2013 година)	Наводно министер за образование: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
31.	г-ѓа Анжел Гнонсоа (алијас Зон Сахон)(Angèle Gnonsoa, Zon Sahon)	Роден на 1 јануари 1940 година во Таи Број на пасош: PD-AE/040ER05 (истекува на 28 мај 2012 година)	Наводно министер за техничко образование: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
32.	г. Лазар Кофи Кофи (Lazare Koffi Koffi)		Наводно министер за животна средина, водостопанство и шумарство: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
33.	г-ѓа Елизабет Бадо Џекури (Elisabeth Badjo Djékouri) венчано презиме Џени Дагбо (Jeannie Dagbo)	Роден на 24 декември 1971 година во Лакота Број на пасош: 08AA15517 (истекува на 25 ноември 2013 година); PS-AE/040HD12 (истекува на 1 декември 2011 година)	Наводно министер за државна служба Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
34.	г. Чарле Бле Гуде (Charles Blé Goudé)	Роден на 1 јануари 1972 година во Кпо Стар пасош: DD-AE/088OH12	Наводно министер за млади, стручна обука и вработување, водач на Панафриканскиот конгрес на млади патриоти (СОЈЕР): Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество Лорен Гбагбо Белешка: Подлежи на санкции од страна на Советот за Безбедност на ОН од 2005 година.
35.	г. Филип Ати (Philippe Attey)	Роден на 10 октомври 1951 година во Агбовил Стар пасош AE/32AH06	Наводно министер за индустрија и развој на приватниот сектор: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
36.	г-ѓа Даниел Бони Клавери (Danièle Boni Claverie) (државјанство на Франција и на Брегот на Слоновата Коска)		Наводно министер за жени, семејство и деца: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо.
37.	г. Етјен Амико (Ettien Amoikon)		Наводно министер за информациски и комуникациски технологии: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо



38.	г. Гнозне Уатара (Gnonzié Ouattara)		Наводно министер за комуникации: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
39.	г. Алфонс Вохо Сахи (Alphonse Voho Sahi)	Роден на 15 јуни 1958 година во Гијед Број на пасош: PD-AE/066FP04 (истекува на 1 април 2011 година)	Наводно министер за култура: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
40.	г. Ката Кеке (Ката Кéké) (алијас Кеке Џозеф Ката) (Keke Joseph Kata)	Роден на 1 јануари 1951 година во Далоа Број на пасош: PD-AE/086FO02 (истекува на 27 февруари 2011 година)	Наводно министер за научни истражувања: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
41.	г. Франк Гве (Franck Guéi)	Роден на 20 февруари 1967 година Број на пасош: PD-AE/082GL12 (истекува на 22 декември 2012 година)	Наводно министер за спорт: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
42.	г. Туре Амара (Touré Amara)		Наводно министер за трговија: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
43.	г. Ричард Куаме Секре (Richard Kouamé Sécéré)		Наводно министер за туризам и занаетчиство: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
44.	Г-ѓа Ен Гнауре Татре (Anne Gnahouret Tatret)		Наводно министер за солидарност, реконструкција и социјална кохезија: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
45.	г. Нијамиен Месу (Nyamien Messou)	Роден на 20 јуни 1954 година во Бонгуану Стар пасош: PD-AE/056FE05 (истекува на 29 мај 2010 година)	Наводно министер за труд: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
46.	г. Џастин Коне Катина (Justin Koné Katina)		Наводно министер овластен за буџет: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
47.	г. Томас Н'гуссан Јао (Thomas N'guessan Yao)		Наводно министер под надлежност на министерот за образование, задолжен за високо образование: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
48.	г-ѓа Одет Лаго Далеба Лоан (Odette Lago Daléba Loan)	Роден на 1 јануари 1955 година во Фололо Број на пасош: 08AA68945 (истекува на 29 април 2014 година)	Наводно државен секретар за училиштен и студентски живот: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
49.	г. Џорџ Арманд Алексис Уењин (Georges Armand Alexis Ouégnin)	Роден на 27 август 1953 година во Буаке Број на пасош: 08AA59267 (истекува на 24 март 2014 година)	Наводно државен секретар за универзално здравствено осигурување: Попречување на процесот на мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо.

50.	г. Рафаел Дого Дереке (Raphaël Dogo Djéréké)		Наводно државен секретар за лица со посебни потреби: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
51.	г. Досо Чарлс Радел Дурандо (Dosso Charles Radel Durando)		Наводно државен секретар за жртвите од војната: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување и одбива да го прифати резултатот од претседателските избори преку учество во нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо
52.	г. Тимоте Ахуа Н'Гета (Timothée Ahoua N'Guetta)	Роден на 25 април 1931 година во Абоисо Број на пасош: PD-AE/084FK10 (истекува на 20 октомври 2013 година)	Член на Уставниот совет: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одбива да го прифати резултатот од претседателските избори и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
53.	г. Жак Андре Далигу Моноко (Jacques André Daligou Monoko)		Член на Уставниот совет: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; службеник од повисок ранг кој одбива да го прифати резултатот од претседателските избори и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
54.	г. Бруно Вале Екпо (Bruno Walé Ekpo)		Член на Уставниот совет: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одбива да го прифати резултатот од претседателските избори и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
55.	г. Феликс Тано Куаку (Félix Tano Kouakou)	Роден на 12 март 1959 година во Уел Број на пасош: PD-AE/091FD05 (истекува на 13 мај 2010 година)	Член на Уставниот совет: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одбива да го прифати резултатот од претседателските избори и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
56.	г-ѓа Хортенс Куаси Ангоран (Hortense Kouassi Angoran)		Член на Уставниот совет: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одбива да го прифати резултатот од претседателските избори, службеник од повисок ранг кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
57.	г-ѓа Жосефин Сузан Туре (Josephine Suzanne Touré)	Родена на 28 февруари 1972 година во Абиџан Број на пасош: PD-AE/032GL12 (истекува на 7 декември 2012 година); 08AA62264 (истекува на 6 април 2014 година)	Член на Уставниот совет: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одбива да го прифати резултатот од претседателските избори и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
58.	г. Конате Навигуе (Konaté Navigué)	Роден на 4 март 1974 година во Тиндара Број на пасош: PD-AE/076FE06 (истекува на 5 јуни 2010 година)	Претседател на младината на Народниот фронт на Брегот на Слоновата Коска (FPJ): Јавно поттикнување на омраза и насилство.
59.	г. Патрис Баи (Patrice Bai)		Советник за безбедност на поранешниот претседател Гбагбо: Координатор на активностите за заплашување на опозицијата; службеник од повисок ранг кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот
60.	г. Марсел Госо (Marcel Gossio)	Роден на 18 февруари 1951 година во Ацаме Број на пасош: 08AA14345 (истекува на 6 октомври 2013 година)	Генерален директор на автономното пристаниште на Абиџан: Службеник од повисок ранг кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот претседател, помага во основањето на нелегитимната власт на г. Лорен Гбагбо.

61.	г. Алфонс Мангли (алијас Мангли) (Alphonse Mangly (alias Mangley))	Роден на 1 јануари 1958 година во Данане Број на пасоши: 04LE57580 (истекува на 16 јуни 2011); PS-AE/077HK08 (истекува на 3 август 2012 година); PD-AE/065GK11 (истекува на 15 ноември 2012 година); PD-AE/065GK11 (истекува на 15 ноември 2012 година)	Генерален директор на царинска управа: Службеник од повисок ранг кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот претседател, помага во основањето на нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо.
62.	г. Марк Гнатоа (Marc Gnatoa)		Водач на Фронтоот за безбедност на Централно- западната област (ФСЦО): Учество во задушувања. Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку одбивање да се разоружа и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
63.	г. Муса Туре Зегуен (Moussa Touré Zéguen)	Роден на 9 септември 1944 година Стар пасош: AE/46CR05	Генерален секретар на групата Патриоти за мир (ГТП): Одговорен за милиција. Учество во репресија по вториот круг од претседателските избори. Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку одбивање да се разоружа и да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
64.	г-ѓа Геневијв Бро Гребе родена Јобу (Geneviève Bro Grébè, Yobou)	Родена на 13 март 1953 година во Гранд Алепе Број на пасош: PD-AE/072ER06 (истекува на 6 јуни 2012 година)	Претседател на Жените патриоти на Брегот на Слоновата Коска: Попречување на процесот на мир и национално помирување преку јавно поттикнување омраза и насилство.
65.	Г-ѓа Мари Одет Лоруњон Сухонон родена Гнабри (Marie Odette Lorougnon, Souhonon, Gnabri)		Национален секретар на женскиот огранок на Народниот фронт на Брегот на Слоновата Коска (ФПИ) Попречување на процесот на мир и национално помирување преку јавно поттикнување омраза и насилство.
66.	г. Феликс Нанихио (Felix Nanihio)		Генерален секретар на Националниот совет за аудио-визуелна комуникација (ЦНЦА): Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку јавно поттикнување омраза и насилство и преку учество во кампањите за дезинформирање во врска со претседателските избори во 2010 година; службеник од повисок ранг кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
67.	г. Стефан Кипре (Stéphane Kipré)		Одговорен уредник на весникот „Ле Квотијен д’Абијан“ („Le Quotidien d’Abidjan“): Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку јавно поттикнување на омраза и насилство и преку учество во кампањите за дезинформирање во врска со претседателските избори во 2010 година.
68.	г. Етјен Лахуа Суанга алијас Цезар Ету (Etienne Lahoua Souanga alias César Etou)		Главен и одговорен уредник на весникот „Нотр Вои“ („Notre Voie“) Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку јавно поттикнување на омраза и насилство и преку учество во кампањите за дезинформирање во врска со претседателските избори во 2010 година.

69.	г. Жан Баптист Акру (Jean Baptiste Akrou)	Роден на 1 јануари 1956 година во Јамуссукро Број на пасош: 08AA150005 (истекува на 2013 октомври година)	Генерален директор на весникот „Фратерните Матин“ („Fraternité Matin“) Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување преку јавно поттикнување на омраза и насилство и преку учество во кампањите за дезинформирање поврзани со претседателските избори во 2010 година.
70.	Генерал потполковник Филип Мангу (Philippe Mangou)		Началник на генералштабот на Армијата Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право на Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
71.	Полковник Афро (Aïffro) (Жандармерија)		Заменик врховен командант во Жандармеријата; Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право на Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
72.	г. Лорен Отро Цирињон (Laurent Otro Zirignon)	Роден на 1 јануари 1943 година во Гањао Број на пасоши: 08AB47683 (истекува на 26 јануари 2015 година) PD-AE/062FR06 (истекува на 1 јуни 2011 година); 97LB96734	Главен извршен директор на Рафинеријата на Брегот на Слоновата Коска (СИР); Службеник од повисок ранг кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот претседател, помага во основањето на нелегитимната администрација на г. Лорен Гбагбо.
73.	г. Фадика Касум (Fadika Kassoum)	Роден на 7 јуни 1962 година во Ман Број на пасош: 08AA57836 (истекува на 1 април 2014 година)	Директор на националната компанија за нафтени проекти на Брегот на Слоновата Коска (ПЕТРОЦИ); Службеник од повисок ранг кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот претседател, помага во основањето на нелегитимната администрација на г. Лорен Гбагбо.
74.	г-ѓа Симон Цеце Мама Охуа (Simone Djédjé Mama Ohoua)	Родена на 1 јануари 1957 година во Циалегреа или Гањао Број на пасоши: 08AA23624 (истекува на 22 октомври 2013 година); PD-AE/006FR05	Генерален директор на државниот трезор; Службеник од повисок ранг кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот претседател, помага во основањето на нелегитимната администрација на г. Лорен Гбагбо.
75.	г. Ламберт Кесе Фе (Lambert Kessé Feh)	Роден на 22 ноември 1948 година во Гбоне Број на пасош: PD-AE/047FP03 (истекува на 26 март 2011 година)	Генерален директор на Даночна управа; Службеник од повисок ранг кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот претседател; помага во основањето на нелегитимната администрација на г. Лорен Гбагбо
76.	г. Оберт Зохоре (Aubert Zohoré)		Специјален советник на г. Гбагбо за економски прашања; Службеник од повисок ранг кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
77.	г. Тиери Легре (Thierry Legré)		Член на патриотското младинско движење; Попречување на процесот на мир и национално помирување преку јавно поттикнување омраза и насилство.

78.	Генерал-потполковник Едуард Касарате Тиане (Edouard Kassaraté Tiané)		Врховен командант на жандармеријата: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право на Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
79.	Полковник-мајор Хилари Бабри Гохуру (Hilaire Babri Gohourou)		Портпарол на безбедносните сили на Брегот на Слоновата Коска: Попречување на процесот на воспоставување мир и помирување; јавно поттикнување на омраза и насилство; виш воен офицер кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот претседател.
80.	Главен началник Клод Јоро (Claude Yoro)		Директор на националните единици за полициска интервенција: Одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право на Брегот на Слоновата Коска; постар воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
81.	Началник Емануел Патрик Лоба Гнанго (Emmanuel Patrick Loba Gnango)		Командант на полицискиот одред против безредија (БАЕ): Одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право на Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
82.	Капетан Гуети Бадиа (Gueti Badia)		Поморска база – морнарица на Брегот на Слоновата Коска: Одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право на Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
83.	Поручник Уригу Бава (Ourigou Bawa)		Поморска база – државната морнарица: Одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право на Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
84.	Началник Жоаким Робе Гого (Joachim Robe Gogo)		Раководител на активностите во Командниот центар за безбедносни операции (ЦЕЦОС): Одговорен за сериозни кршења на човековите права и меѓународното хуманитарно право на Брегот на Слоновата Коска; виш воен офицер кој одбива да ја признае власта на демократски избраниот претседател.
85.	г. Гилберт Ано Н'Гуссан (Gilbert Anch N'Guessan)		Претседавач со Комитетот за управување и трговија со кафе и какао (ЦГФЦЦ): Службеник од повисок ранг кој одбива да ја прифати власта на демократски избраниот претседател, помага во основањето на нелегитимното владеење на г. Лорен Гбагбо.

Б. Субјекти

	Име (и можни псевдоними)	Податоци за идентификација	Основ за именување
1.	ПЕТРОЦИ (Национална компанија за нафтени проекти на Брегот на Слоновата Коска):	Abidjan Plateau, Les Névéas building - 14 boulevard Carde	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
2.	СИР (Рафинерија на Брегот на Слоновата Коска)	Abidjan Port Bouët, Route de Vridi – Boulevard de Petit Bassam	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
3.	Автономното пристаниште на Абиџан	Abidjan Vridi, пристанишна област	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
4.	Автономното пристаниште на Сан Педро	Пристанишна зона Сан Педро (San Pedro) Претставништво во Абиџан: Former Monoprix building, спроти Gare Sud Plateau – 1 кат, Rue du Commerce side	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
5.	БНИ (Национална инвестициска банка)	Abidjan Plateau, Avenue Marchand – SCIAM building	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
6.	БФА (Земјоделска кредитна банка)	Abidjan Plateau, Rue Lecocur – Alliance B building, 2 до 4 кат	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
7.	Банка „Версус“	Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel – CRRAE UMOA зграда, позади ВСЕАО, спроти rue des Banques	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
8.	ЦГФЦЦ (Комитет за управување и трговија со кафе и какао):	Abidjan Plateau - CAISTAB building, 23 кат	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
9.	АПРОЦАНЦИ (Асоцијација на произведувачи на каучук на Брегот на Слоновата Коска)	Cocody II Plateau булевар Latrille – Sicogi, блок А зграда D 1 кат	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
10.	СОГЕПЕ (Друштво за управување со енергетика)	Abidjan Plateau, Place de la République - ЕЕС1 зграда, 15 спрат	Помага во финансирањето на нелегитимната влада на г. Лорен Гбагбо
11.	РТИ (Радио-телевизија на Брегот на Слоновата Коска)	Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - BP 883 - Abidjan 08 - Côte d'Ivoire	Јавно поттикнување на омраза и насилство преку учество во кампањите за дезинформирање во врска со претседателските избори во 2010 година.“

COUNCIL DECISION 2011/18/CFSP

of 14 January 2011

amending Council Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Article 1

Decision 2010/656/CFSP is hereby amended as follows:

Whereas:

1. Article 5 is replaced by the following:

- (1) On 29 October 2010, the Council adopted Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire <sup>(1)</sup>.
- (2) On 13 December 2010, the Council emphasised the importance of the Presidential election held on 31 October and 28 November 2010 for the return of peace and stability in Côte d'Ivoire and declared it to be imperative that the sovereign wish expressed by the Ivorian people be respected.
- (3) On 17 December 2010, the European Council called on all Ivorian leaders, both civilian and military, who have not yet done so, to place themselves under the authority of the democratically elected President, Mr Alassan Ouattara.
- (4) On 22 December 2010, the Council adopted Decision 2010/801/CFSP <sup>(2)</sup> amending Decision 2010/656/CFSP in order to impose travel restrictions against those who are obstructing the process of peace and national reconciliation, and in particular those who are jeopardising the proper outcome of the electoral process.
- (5) On 14 January 2011, the Council adopted Decision 2011/17/CFSP <sup>(3)</sup> amending Decision 2010/656/CFSP in order to include additional persons in the list of persons subject to travel restrictions.
- (6) In view of the seriousness of the situation in Côte d'Ivoire, additional restrictive measures should be imposed against those persons.
- (7) Moreover, the list of persons subject to the restrictive measures set out in Annex II to Decision 2010/656/CFSP should be amended and the information relating to certain persons on the list should be updated,

Article 5

1. All funds and economic resources owned or controlled directly or indirectly by:

(a) the persons referred to in Annex I designated by the Sanctions Committee and referred to in Article 4(1)(a), or held by entities owned or controlled directly or indirectly by them or by any persons acting on their behalf or at their direction, as designated by the Sanctions Committee;

(b) the persons or entities referred to in Annex II who are not included in the list in Annex I and who are obstructing the process of peace and national reconciliation, and in particular who are jeopardising the proper outcome of the electoral process, or held by entities owned or controlled directly or indirectly by them or by any persons acting on their behalf or at their direction,

shall be frozen.

2. No funds, financial assets or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of persons or entities referred to in paragraph 1.

3. Member States may allow for exemptions from the measures referred to in paragraphs 1 and 2 in respect of funds and economic resources which are:

(a) necessary for basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;

(b) intended exclusively for the payment of reasonable professional fees and the reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;

<sup>(1)</sup> OJ L 285, 30.10.2010, p. 28.

<sup>(2)</sup> OJ L 341, 23.12.2010, p. 45.

<sup>(3)</sup> See page 31 of this Official Journal.

15.1.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 11/37

- (c) intended exclusively for the payment of fees or service charges, in accordance with national laws, for the routine holding or maintenance of frozen funds and economic resources;
- (d) necessary for extraordinary expenses;
- (e) the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered before designation by the Sanctions Committee or by the Council of the person or entity concerned, and is not for the benefit of a person or entity referred to in this Article.

With regard to persons and entities listed in Annex I:

- the exemptions referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of this paragraph may be made by the Member State concerned after notification to the Sanctions Committee of its intention to authorise, where appropriate and in the absence of a negative decision by the Sanctions Committee within two working days of such notification, access to such funds and economic resources;
- the exemption referred to in point (d) of the first subparagraph of this paragraph may be made by the Member State concerned after notification to the Sanctions Committee and approval by the latter;
- the exemption referred to in point (e) of the first subparagraph of this paragraph may be made by the Member State concerned after notification to the Sanctions Committee.

4. Paragraph 2 shall not apply to the addition to frozen accounts of:

- (a) interest or other earnings on those accounts; or

- (b) payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose before the date on which those accounts became subject to restrictive measures under Common Position 2004/852/CFSP or this Decision,

provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to paragraph 1.;

2. Article 10 is replaced by the following:

*Article 10*

1. This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

2. It shall be reviewed, amended or repealed as appropriate, in accordance with relevant decisions of the United Nations Security Council.

3. The measures referred to in Article 4(1)(b) and 5(1)(b) shall be reviewed at regular intervals and at least every 12 months. They shall cease to apply to the persons or entities concerned if the Council establishes, in accordance with the procedure in Article 6(2), that the conditions necessary for their application are no longer met.;

*Article 2*

Annex II to Decision 2010/656/CFSP is replaced by the Annex to this Decision.

*Article 3*

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Done at Brussels, 14 January 2011.

For the Council  
The President  
J. MARTONYI



ANNEX

ANNEX II

List of persons and entities referred to in Article 4(1)(b) and 5(1)(b)

A. Persons

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
1.	Mr Pascal Affi N'Guessan	Born 1 January 1953 in Bouadikro Passport number: PD-AE 09DD00013.	President of the Ivorian Popular Front (FPI): Obstruction of the peace and reconciliation processes; public incitement to hatred and violence.
2.	Lieutenant-Colonel Nathanaël Ahouman Brouha	Born 6 June 1960	Commander of the Security Group of the Presidency of the Republic (GSPR). Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
3.	Mr Gilbert Marie Aké N'Gbo	Born 8 October 1955 in Abidjan Passport number: 08 AA 61107 (due to expire on 2 April 2014)	Supposedly Prime Minister and Minister for Planning and Development; Participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
4.	Mr Pierre Israël Amessan Brou		Director General of Radio Télévision Ivoirienne (RTI); Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence and through participation in disinformation campaigns in connection with the 2010 presidential election.
5.	Mr Frank Anderson Kouassi		President of the National Audiovisual Communication Council (CNCA); Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence and through participation in disinformation campaigns in connection with the 2010 presidential election; senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
6.	Ms Nadiani Bamba	Born 13 June 1974 in Abidjan Passport number: PD - AE 061 FP 04	Director of the Cyclone group which publishes the newspaper "Le Temps"; Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence and through participation in disinformation campaigns in connection with the 2010 presidential election.
7.	Mr Kadet Bertin	Born around 1957 in Mama	Security adviser to Mr Gbagbo; Obstruction of the peace and reconciliation processes; senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President. Instigator of campaigns of intimidation and repression.

15.1.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 11/39

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
8.	General Dogbo Blé	Born 2 February 1959 in Daloa	Head of the Republican Guard. Obstruction of the peace and reconciliation processes; responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
9.	Mr Paul Antoine Bohoun Bouabré	Born 9 February 1957 in Issia Passport number: PD AE 015 FO 02	Former Minister of State, senior official in the FPI. Obstruction of the peace and reconciliation processes; refusal to accept the result of the presidential election.
10.	Sub-prefect Oulaï Delefosse	Born 28 October 1968	Leader in the Great West Patriotic Resistance Union (UPRGO); Obstruction of the peace and reconciliation processes through refusal to disarm and refusal to place himself under the authority of the democratically elected President.
11.	Admiral Vagba Faussignau	Born 31 December 1954 in Bobia	Commander of the Ivorian Navy - deputy chief of staff; Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President;
12.	Pastor Gammi		Head of the Ivorian Movement for the Liberation of Western Côte d'Ivoire (MILOC); Obstruction of the peace and reconciliation processes through refusal to disarm and refusal to place himself under the authority of the democratically elected President.
13.	Mr Laurent Gbagbo	Born 31 May 1945 in Gagnoa	Supposedly President of the Republic; Obstruction of the peace and reconciliation processes; refusal to accept the result of the presidential election.
14.	Ms Simone Gbagbo	Born 20 June 1949 in Moossou	President of the Ivorian Popular Front (FPI) group in the National Assembly. Obstruction of the peace and reconciliation processes; public incitement to hatred and violence.
15.	General Guiai Bi Poin	Born 31 December 1954 in Gounela	Head of the Security Operations Command Centre (CECOS). Obstruction of the peace and reconciliation processes; responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
16.	Mr Denis Maho Glofiei	Born in Val de Marne, France	Leader in the Great West Liberation Front (FLGO). Obstruction of the peace and reconciliation processes through refusal to disarm and refusal to place himself under the authority of the democratically elected President.

L 11/40

EN

Official Journal of the European Union

15.1.2011

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
17.	Captain Anselme Séka Yapo	Born 2 May 1973 in Adzopé	Bodyguard to Ms Gbagbo. Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
18.	Mr Désiré Tagro	Born 27 January 1959 in Issia Passport number: PD - AE 065FH0.	Secretary-General of Mr Laurent Gbagbo's supposed "Presidency". Participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo, refusal to accept the result of the presidential election. Implicated in violent repression of the popular risings of February, November and December 2010.
19.	Mr Yao N'Dré	Born 29 December 1956	President of the Constitutional Council: Obstruction of the peace and reconciliation processes, refusal to accept the result of the presidential election; senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
20.	Mr Yanon Yapo		Supposedly Keeper of the Seals, Minister for Justice and Human Rights: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo
21.	Mr Alain Dogou	Born 16 July 1964 in Aboisso Passport number: PD-AE/053FR05 (due to expire on 27 May 2011)	Supposedly Minister for Defence and Civic Service Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
22.	Mr Emile Guiriéoulou	Born 1 January 1949 in Guiglo Passport number: PD-AE/008GO03 (due to expire on 14 March 2013)	Supposedly Minister for the Interior: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
23.	Mr Charles Désiré Noël Laurent Dallo	Born 23 December 1955 in Gagnoa Passport number: 08AA19843 (due to expire on 13 October 2013)	Supposedly Minister for Economic Affairs and Finance Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
24.	Mr Augustin Kouadio Komoé	Born 19 September 1961 in Kokomian Passport number: PD-AE/010GO03 (due to expire on 14 March 2013)	Supposedly Minister for Mines and Energy: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
25.	Ms Christine Adjobi Nebout (alias Aya Christine Rosalie Adjobi née Nebout)	Born 24 July 1949 in Grand Bassam Passport number: PD-AE/017FY12 (due to expire on 14 December 2011)	Supposedly Minister for Health and the Fight against AIDS: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.

15.1.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 11/41

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
26.	Mr Benjamin Yapo Atsé	Born 1 January 1951 in Akoupé Passport numbers: PD-AE/089GO04 (due to expire on 1 April 2013); PS-AE/057AN06	Supposedly Minister for Building and Urban Development: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo
27.	Mr Issa Malick Coulibaly	Born 19 August 1953 in Korhogo Passport number: PD-AE/058GB05 (due to expire on 10 May 2012)	Supposedly Minister for Agriculture: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo
28.	Mr Ahoua Don Mello	Born 23 June 1958 in Bongouanou Passport number: PD-AE/044GN02 (due to expire on 23 February 2013)	Supposedly Minister for Infrastructure and Sanitation, Government spokesperson: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
29.	Mr Blaise N'Goua Abi		Supposedly Minister for Transport: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
30.	Ms Anne Jacqueline Lohouès Oble	Born 7 November 1950 in Dabou Passport number: PD-AE/050GU08 (due to expire on 4 August 2013)	Supposedly Minister for Education: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
31.	Ms Angèle Gnonsoa (alias Zon Sahon)	Born 1 January 1940 in Tai Passport number: PD-AE/040ER05 (due to expire on 28 May 2012)	Supposedly Minister for Technical Education: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
32.	Mr Lazare Koffi Koffi		Supposedly Minister for the Environment, Water and Forestry: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
33.	Ms Elisabeth Badjo Djékouri, married name Jeannie Dagbo	Born 24 December 1971 in Lakota Passport numbers: 08AA15517 (due to expire on 25 November 2013); PS-AE/040HD12 (due to expire on 1 December 2011)	Supposedly Minister for the Civil Service: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
34.	Mr Charles Blé Goudé	Born 1 January 1972 in Kpoh Old passport: DD-AE/088OH12	Supposedly Minister for Youth, Vocational Training and Employment, Leader of the Panafrican Congress of Young Patriots (COJEP): Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo. For the record: has been the subject of UN Security Council sanctions since 2005.

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
35.	Mr Philippe Attey	Born 10 October 1951 in Agboville Old passport AE/32AH06	Supposedly Minister for Industry and Development of the Private Sector: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
36.	Ms Danièle Boni Claverie (French and Ivorian national)		Supposedly Minister for Women, the Family and Children: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
37.	Mr Ettien Amoikon		Supposedly Minister for Information and Communication Technologies: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
38.	Mr Gnonzié Ouattara		Supposedly Minister for Communications: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
39.	Mr Alphonse Voho Sahi	Born 15 June 1958 in Gueyede Passport number: PD-AE/066FP04 (due to expire on 1 April 2011)	Supposedly Minister for Culture: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
40.	Mr Kata Kéké (alias Keke Joseph Kata)	Born 1 January 1951 in Daloa Passport number: PD-AE/086FO02 (due to expire on 27 February 2011)	Supposedly Minister for Scientific Research: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
41.	Mr Franck Guéi	Born 20 February 1967 Passport number: PD-AE/082GL12 (due to expire on 22 December 2012)	Supposedly Minister for Sports: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
42.	Mr Touré Amara		Supposedly Minister for Trade: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
43.	Mr Richard Kouamé Sécéré		Supposedly Minister for Tourism and Craft Trades: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.

15.1.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 11/43

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
44.	Ms Anne Gnahouret Tatret		Supposedly Minister for Solidarity, Reconstruction and Social Cohesion: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
45.	Mr Nyamien Messou	Born 20 June 1954 in Bongouanou Old passport PD-AE/056FE05 (due to expire on 29 May 2010)	Supposedly Minister for Labour: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
46.	Mr Justin Koné Katina		Supposedly Minister Delegate for the Budget: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
47.	Mr Thomas N'guessan Yao		Supposedly Minister attached to the Minister for Education, with responsibility for Higher Education: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
48.	Ms Odette Lago Daléba Loan	Born 1 January 1955 in Floleu Passport number: 08AA68945 (due to expire on 29 April 2014)	Supposedly State Secretary for School and Student Life: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
49.	Mr Georges Armand Alexis Ouégnin	Born 27 August 1953 in Bouaké Passport number: 08AA59267 (due to expire on 24 March 2014)	Supposedly State Secretary for Universal Sickness Insurance: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
50.	Mr Raphaël Dogo Djéréké		Supposedly State Secretary for the Disabled: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
51.	Mr Dosso Charles Radel Durando		Supposedly State Secretary for War Victims: Obstruction of the peace and reconciliation processes and refusal to accept the result of the presidential election through participation in the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
52.	Mr Timothée Ahoua N'Guetta	Born 25 April 1931 in Aboisso Passport number: PD-AE/084FK10 (due to expire on 20 October 2013)	Member of the Constitutional Council: Obstruction of the peace and reconciliation processes; refusal to accept the result of the presidential election; senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.

L 11/44

EN

Official Journal of the European Union

15.1.2011

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
53.	Mr Jacques André Daligou Monoko		Member of the Constitutional Council Obstruction of the peace and reconciliation processes; refusal to accept the result of the presidential election; senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
54.	Mr Bruno Walé Ekpo		Member of the Constitutional Council Obstruction of the peace and reconciliation processes; refusal to accept the result of the presidential election; senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
55.	Mr Félix Tano Kouakou	Born 12 March 1959 in Ouelle Passport number: PD-AE/091FD05 (due to expire on 13 May 2010)	Member of the Constitutional Council: Obstruction of the peace and reconciliation processes; refusal to accept the result of the presidential election; senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
56.	Ms Hortense Kouassi Angoran		Member of the Constitutional Council: Obstruction of the peace and reconciliation processes; refusal to accept the result of the presidential election; senior official refusing to place herself under the authority of the democratically elected President.
57.	Ms Joséphine Suzanne Touré	Born 28 February 1972 in Abidjan Passport numbers: PD-AE/032GL12 (due to expire on 7 December 2012); 08AA62264 (due to expire on 6 April 2014)	Member of the Constitutional Council: Obstruction of the peace and reconciliation processes; refusal to accept the result of the presidential election; senior official refusing to place herself under the authority of the democratically elected President.
58.	Mr Konaté Navigué	Born 4 March 1974 in Tindara Passport number: PD-AE/076FE06 (due to expire on 5 June 2010)	President of the youth wing of the Ivorian Popular Front (FPI); Public incitement to hatred and violence.
59.	Mr Patrice Bai		Security adviser to former President Gbagbo: Coordinates action to intimidate the opposition; senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
60.	Mr Marcel Gossio	Born 18 February 1951 in Adjamé Passport number: 08AA14345 (due to expire on 6 October 2013)	Director-General of the Autonomous Port of Abidjan: Senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President; is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
61.	Mr Alphonse Mangly (alias Mangley)	Born 1 January 1958 in Danané Passport numbers: 04LE57580 (due to expire on 16 June 2011); PS-AE/077HK08 (due to expire on 3 August 2012); PD-AE/065GK11 (due to expire on 15 November 2012) PD-AE/065GK11 (due to expire on 15 November 2012)	Director-General of Customs: Senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President; is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.

15.1.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 11/45

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
62.	Mr Marc Gnatoa		Head of the Front for the Security of the Centre-West (FSCO): Participation in repression. Obstruction of the peace and reconciliation processes through refusal to disarm and refusal to place himself under the authority of the democratically elected President.
63.	Mr Moussa Touré Zéguen	Born 9 September 1944 Old passport: AE/46CR05	Secretary-General of the Group of Patriots for Peace (GPP): In charge of militia. Participation in repression following the second round of the presidential election. Obstruction of the peace and reconciliation processes through refusal to disarm and refusal to place himself under the authority of the democratically elected President.
64.	Ms Geneviève Bro Grébé née Yobou	Born 13 March 1953 in Grand Alepé Passport number: PD-AE/072ER06 (due to expire on 6 June 2012)	President of the Patriotic Women of Côte d'Ivoire: Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence.
65.	Ms Marie Odette Lorougnon Souhonon née Gnabri		National Secretary of the women's wing of the Ivorian Popular Front (FPI) Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence.
66.	Mr Felix Nanihio		Secretary-General of the National Audiovisual Communication Council (CNCA): Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence and through participation in disinformation campaigns in connection with the 2010 presidential election; senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
67.	Mr Stéphane Kipré		Editor legally representing the newspaper "Le Quotidien d'Abidjan": Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence and through participation in disinformation campaigns in connection with the 2010 presidential election.
68.	Mr Etienne Lahoua Souanga alias César Etou		Editor-in-Chief and Editor legally representing the newspaper "Notre Voie" Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence and through participation in disinformation campaigns in connection with the 2010 presidential election.
69.	Mr Jean Baptiste Akrou	Born 1 January 1956 in Yamous-soukro Passport number: 08AA15000 (due to expire on 5 October 2013)	Director-General of the newspaper "Fraternité Matin" Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence and through participation in disinformation campaigns in connection with the 2010 presidential election.



	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
70.	Lieutenant General Philippe Mangou		Chief of Defence Staff: Obstruction of the peace and reconciliation processes; responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
71.	Colonel Affro (Gendarmerie)		Assistant to the Gendarmerie High Command: Obstruction of the peace and reconciliation processes; responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
72.	Mr Laurent Ottro Zirignon	Born 1 January 1943 in Gagnoa Passport numbers: 08AB47683 (due to expire on 26 January 2015); PD-AE/062FR06 (due to expire on 1 June 2011); 97LB96734	Chief Executive Officer of the Ivorian Refining Company (SIR): Senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President; is helping to fund the illegitimate administration of Mr Laurent Gbagbo.
73.	Mr Fadika Kassoum	Born 7 June 1962 in Man Passport number: 08AA57836 (due to expire on 1 April 2014)	Director of the National Petroleum Operations Company of Côte d'Ivoire (PETROCI): Senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President; is helping to fund the illegitimate administration of Mr Laurent Gbagbo.
74.	Ms Simone Djédjé Mama Ohoua	Born 1 January 1957 either in Zialegrehoa or in Gagnoa Passport numbers: 08AA23624 (due to expire on 22 October 2013); PD-AE/006FR05	Director-General of the Treasury: Senior official refusing to place herself under the authority of the democratically elected President; is helping to fund the illegitimate administration of Mr Laurent Gbagbo.
75.	Mr Lambert Kessé Feh	Born 22 November 1948 in Gbonne Passport number: PD-AE/047FP03 (due to expire on 26 March 2011)	Director-General of Taxation: Senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President; is helping to fund the illegitimate administration of Mr Laurent Gbagbo.
76.	Mr Aubert Zohoré		Special adviser to Mr Gbagbo on economic matters: Senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
77.	Mr Thierry Legré		Member of the patriotic youth movement: Obstruction of the peace and reconciliation processes through public incitement to hatred and violence.
78.	Lieutenant General Edouard Kassaraté Tiapé		Gendarmerie High Commander: Obstruction of the peace and reconciliation processes; Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
79.	Colonel Major Hilaire Babri Gohourou		Spokesperson for the Côte d'Ivoire Security Forces: Obstruction of the peace and reconciliation processes; public incitement to hatred and violence; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.

15.1.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 11/47

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
80.	Chief Superintendent Claude Yoro		Director of National Police Intervention Units; Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
81.	Superintendent Emmanuel Patrick Loba Gnango		Commander of the Riot Squad (BAE); Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
82.	Captain Guei Badia		Naval base – Ivorian Navy; Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
83.	Lieutenant Ourigou Bawa		Naval base – Ivorian Navy; Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
84.	Superintendent Joachim Robe Gogo		Head of operations at the Security Operations Command Centre (CECOS); Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire; senior military officer refusing to place himself under the authority of the democratically elected President.
85.	Mr Gilbert Anoh N'Guessan		Chairman of the Coffee and Cocoa Trade Management Committee (CGFCC); Senior official refusing to place himself under the authority of the democratically elected President; is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.

B. Entities

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
1.	PETROCI (National Petroleum Operations Company of Côte d'Ivoire)	Abidjan Plateau, Les Hévéas building - 14 boulevard Carde	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
2.	SIR (Ivorian Refining Company)	Abidjan Port Bouët, Route de Vridi – Boulevard de Petit Bassam	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
3.	Autonomous Port of Abidjan	Abidjan Vridi, Port area	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
4.	Autonomous Port of San Pedro	San Pedro, Port area Representation in Abidjan: Former Monoprix building, opposite Gare Sud Plateau - 1st floor, Rue du Commerce side	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
5.	BNI (National Investment Bank)	Abidjan Plateau, Avenue Marchand – SCIAM building	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
6.	BFA (Agricultural Credit Bank)	Abidjan Plateau, Rue Lecoœur – Alliance B building, 2nd to 4th floor	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
7.	Versus Bank	Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel – CRRAE UMOA building, behind the BCEAO, facing rue des Banques	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
8.	CGFCC (Coffee and Cocoa Trade Management Committee):	Abidjan Plateau - CAISTAB building, 23rd floor	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
9.	APROCANCI (Côte d'Ivoire Association of Natural Rubber Producers)	Cocody II Plateau Boulevard Latrille – Sicogi, block A Building D 1st floor	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
10.	SOGEPE (National Electricity Management)	Abidjan Plateau, Place de la République - EEI building, 15th floor	Is helping to fund the illegitimate government of Mr Laurent Gbagbo.
11.	RTI (Ivorian Radio and Television)	Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - BP 883 - Abidjan 08 - Côte d'Ivoire	Public incitement to hatred and violence through participation in disinformation campaigns in connection with the 2010 presidential election.'

## ОДЛУКА 2010/656/ЗНБП на СОВЕТОТ

од 29 октомври 2010 година

за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата  
Коска

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот на Европската унија, а особено член 29 од истиот,  
со оглед на тоа што:

(1) На 13 декември 2004 година, Советот ја донесе Заедничката позиција 2004/852/ЗНБП за рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска <sup>(1)</sup> со цел да се спроведат мерките воведени против Брегот на Слоновата Коска од страна на Резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации (во понатамошниот текст УНСЦР) 1572 (2004).

(2) На 23 јануари 2006 година, Советот ја донесе Заедничката позиција 2006/30/ЗНБП <sup>(2)</sup> за продолжување на рестриктивните мерки воведени против Брегот на Слоновата коска за понатамошниот период од 12 месеци и за нивно дополнување со рестриктивните мерки воведени со точка 6 од УНСЦР 1643 (2005).

(3) По продолжувањето на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска од УНСЦР 1842 (2008), на 18 ноември 2008 година Советот ја донесе Заедничката позиција 2008/873/ЗНБП <sup>(3)</sup> за понатамошно продолжување на рестриктивните мерки воведени против Брегот на Слоновата Коска, со важност од 1 ноември 2008 година.

(4) На 15 октомври 2010 година, Советот за безбедност на Обединетите нации ја донесе УНСЦР 1946 (2010) со која се продолжија мерките воведени против Брегот на Слоновата Коска од страна на УНСЦР 1572 (2004) и точка 6 од УНСЦР 1643 (2005) до 30 април 2011 година и со која се изменија рестриктивните мерки за оружје.

(5) Затоа, рестриктивните мерки воведени против Брегот на Слоновата Коска треба да се продолжат. Освен исклучоците за ембаргото за оружје предвидени во УНСЦР 1946 (2010), соодветно е да се изменат рестриктивните мерки со цел да се из земе друга опрема која самостојно е вклучена од страна на Унијата.

(6) Мерките за спроведување на Унијата се утврдени во Регулативата (ЕЗ) бр. 174/2005 на Советот од 31 јануари 2005 година за воведување на ограничувањата во доставата на помош поврзана со воените активности во Брегот на Слоновата Коска <sup>(4)</sup>, Регулативата (ЕЗ) бр. 560/2005 на Советот од 12 април 2005 година за воведување на одредени посебни рестриктивни мерки наменети против одредени лица и субјекти во однос на ситуацијата во Брегот на Слоновата Коска <sup>(5)</sup> и Регулативата (ЕЗ) бр. 2368/2002 на Советот од 20

<sup>1</sup> Сл. Весник L 368, 15.12.2004 година, стр. 50.

<sup>2</sup> Сл. Весник L 19, 24.1.2006 година, стр. 36.

<sup>3</sup> Сл. Весник L 308, 19.11.2008 година, стр. 52.

<sup>4</sup> Сл. Весник L 29, 2.2.2005 година, стр. 5.

<sup>5</sup> Сл. Весник L 95, 14.4.2005 година, стр. 1.

декември 2002 година за спроведување на шемата на Кимберли процесот за сертификација за меѓународна трговија со необработени дијаманти <sup>(1)</sup>,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

#### Член 1

1. Се забранува продажбата, доставата, трансферот или извозот на оружје и поврзани материјали од сите видови, вклучувајќи оружје и муниција, воени возила и опрема, паравоена опрема и резервни делови за погореспоменатите, како и опрема која би можело да се употреби за внатрешна репресија во Брегот на Слоновата Коска од страна на граѓаните на земјите-членки или од териториите на земјите-членки или со употреба на пловните средства или воздухоплови со знамиња од земјите-членки, без оглед на тоа дали тоа оружје, поврзани материјали и опрема потекнуваат од териториите на земјите-членки.

2. Исто така се забранува:

(а) директно или индиректно да се обезбедува техничка помош, брокерски услуги и други услуги поврзани со предметите наведени во став 1 или поврзани со обезбедување, производство, одржување и употреба на тие предмети на секое физичко или правно лице, субјект или тело или за употреба во Брегот на Слоновата Коска;

(б) директно или индиректно да се обезбеди финансирање или финансиска помош поврзана со предметите наведени во став 1, вклучувајќи особено грантови, заеми и осигурување за извозни кредити за каква било продажба, достава, трансфер или извоз на такви предмети или за обезбедување на поврзана техничка помош, брокерски услуги и други услуги на кое било физичко или правно лице, субјект или тело или за употреба во Брегот на Слоновата Коска.

#### Член 2

Член 1 не се применува за:

(а) достави и техничка помош наменета само за поддршка или употреба од страна на работата на Обединетите нации во Брегот на Слоновата Коска и француските сили кои ги поддржуваат;

(б) следното, кое однапред е одобрено од страна на Комитетот утврден со став 14 од УНСЦР 1572 (2004) ( во понатамошниот текст "Комитет за санкции"):

(i) продажбата, доставата, трансферот или извозот на несмртоносна воена опрема наменета само за хуманитарна или заштитна употреба, вклучувајќи таква опрема наменета за активностите за управување со кризи на Унијата, ОН, Африканската унија и Економскиот комитет на западноафриканските држави (ЕКОВАС);

(ii) продажбата, доставата, трансферот или извозот на несмртоносна воена опрема наменета само за оспособување на безбедносните сили на Брегот на Слоновата Коска за употреба само на соодветна и сразмерна сила во текот на одржувањето на јавниот ред;

<sup>1</sup> Сл. Весник L 358, 31.12.2002 година, стр. 28.

(iii) обезбедување на финансирање и финансиска помош поврзана со опремата наведена во точките (i) и (ii);

(iv) обезбедување на техничка помош и обука поврзана со опремата наведена во точките (i) и (ii);

(v) продажбата, доставата, трансферот или извозот на заштитна облека, вклучувајќи панцири и воени шлемови, привремено извезени во Брегот на Слоновата Коска од страна на персоналот на Обединетите Нации или нејзините земји-членки, претставници на медиумите и хуманитарните здруженија и развојните работници и поврзаниот персонал само за нивна лична употреба;

(г) продажбата или доставата на привремено пренесените или извезени во Брегот на Слоновата Коска до силите на држава која презема дејство, во согласност со меѓународното право, само и директно да се олесни евакуацијата на нејзините граѓани и оние за кои има конзуларна одговорност во Брегот на Слоновата Коска, како што претходно е известен Комитетот за санкции;

(д) продажбата, доставата, трансферот или извозот на оружје и поврзани материјали и техничка обука и помош наменети само за поддршка и употреба во процесот на реструктурирање на одбрана и безбедносните сили во согласност со став 3, потстав (f) од Спогодбата Лина-Маркуси, како што е претходно одобрено од страна на Комитетот за санкции;

(f) продажбата, доставата или извозот на несмртоносна опрема подготвена за употреба за внатрешна репресија и која е

наменета само за оспособување на безбедносните сили на Брегот на Слоновата Коска за употреба само на соодветна и сразмерна сила во текот на одржувањето на јавниот ред, како и обезбедување на финансирање, финансиска помош или техничка помош и обука поврзана со таа опрема.

### Член 3

Се забранува директниот или индиректниот извоз на сите необработени дијаманти од Брегот на Слоновата Коска до Унијата, без разлика дали тие дијаманти потекнуваат од Брегот на Слоновата Коска во согласност со УНСЦР 1643 (2005).

### Член 4

1. Земјите-членки ги преземаат потребните мерки да се спречи влезот или транзитот преку нивната територијата на лицата назначени од страна на Комитетот за санкции кои претставуваат закана за мирот и националниот процес на усогласување во Брегот на Слоновата Коска, особено оние кои го блокираат спроведувањето на Спогодбите Лина-Маркуси и Акра III и кое било друго лице определено како одговорно за сериозно прекршување на човековите права и меѓународното хуманитарно право во Брегот на Слоновата Коска врз основа на соодветните информации и други лица кои наведуваат јавна омраза и прекршување на мерките воведени со став 7 од УНСЦР 1572 (2004).

Лицата наведени во првиот потстав се наведени во Анексот.

2. Став 1 не ја обврзува земјата-членка да ги одбие своите сопствени граѓани за влез на нивна територија.
3. Став 1 не се применува кога Комитетот за санкции определува дека:
  - (а) патувањето е оправдано врз основа на итна хуманитарна потреба, вклучувајќи и религиозни обврски;
  - (б) некој исклучок би ги потпомогнал целите на Резолуциите на УНСЦ за мир и национално усогласување во Брегот на Слоновата Коска и стабилноста во регионот.
4. Во случаите кога, во согласност со став 3, земјата-членка го одобрува влезот или транзитот преку нејзината територија на лицата назначени од страна на Комитетот за санкции, одобрувањето се ограничува за целта за која е дадено и за лицата кои се засегнати со него.

#### Член 5

1. Се замрзнуваат сите финансиски средства и економски ресурси кои ги поседуваат или ги контролираат директно или индиректно лицата или субјектите назначени од страна на Комитетот за санкции во согласност со член 4(1) или кои ги имаат субјектите кои се во сопственост на или контролирани директно или индиректно од нив или од кое било друго лице кое дејствува во нивно име или по нивна насока, како што е назначено од страна на Комитетот за санкции.

Лицата наведени во првиот потстав се наведени во Анексот.

2. Никави фондови, финансиски средства или економски ресурси нема да се направат достапни директно или индиректно во корист на лицата или субјектите наведени во став 1.

3. Земјите-членки може да дозволат исклучоци од мерките наведени во ставовите 1 и 2 во однос на финансиските средства и економските ресурси кои се:

(а) потребни за основни трошоци, вклучувајќи плаќање за прехранбени производи, кирија или хипотеки, лекови и медицински третмани, даноци, осигурителни премии и комунални давачки;

(б) наменети само за исплата на разумни професионални давачки и исплата на направени трошоци поврзани со обезбедување на правни услуги;

(в) наменети само за исплата на давачки или трошоци за услуги, во согласност со националните закони, за вообичаено поседување или одржување на замрзнати финансиски средства и економски ресурси;

(г) потребни за вонредни трошоци, по известување од страна на засегнатата земја-членка до Комитетот за санкции и одобрување од истиот;

(д) подлежи на судски, административен или арбитражен залог или пресуда, во кој случај финансиските средства и економски ресурси може да се употребат за да се задоволи тој залог или пресуда доколку залогот или пресудата била внесена пред назначувањето на засегнатото лице или субјект од страна на Комитетот за санкции и не е во корист на лицето или субјектот наведен во овој

член, по известувањето од страна на засегнатата земја-членка до Комитетот за санкции.

Исклучоците наведени во точките (а), (б) и (в) од став 3 може да се направени по известувањето до Комитетот за санкции од страна на засегнатата земја-членка за нејзината намера да одобри, каде што е потребно, пристап до тие финансиски средства и економски ресурси и во отсуство на негативна одлука од страна на Комитетот за санкции во рок од два работни дена од тоа известување.

4. Став 2 не се применува во дополние на замрзнатите сметки на: (а) камата или други заработки на овие сметки; или

(б) исплати кои се должат на договори, спогодби или обврски кои биле склучени или произлезени пред датумот на кој овие сметки станале предмет на рестриktivни мерки според Заедничката позиција 2004/852/ЗНБП или оваа одлука,

доколку каква било таква камата, друга заработка или исплата продолжува да подлежи на став 1.

#### *Член 6*

Советот го утврдува списокот во анексот и го изменува во согласност со одлуките донесени од страна на Советот за безбедност на Обединетите нации или Комитетот за санкции.

#### *Член 7*

1. Кога Советот за безбедност или Комитетот за санкции назначува лице или субјект, Советот го вклучува тоа лице или субјект во анексот. Советот, директно или индиректно, го известува за својата одлука засегнатото лице или субјект, вклучувајќи ги и основите за ставање на списокот, доколку е позната адресата или преку објавување на известување, давајќи му можност на тоа лице или субјект да даде согледувања.

2. Кога се доставени согледувањата или кога е доставен нов битен доказ, Советот ја преиспитува својата одлука и соодветно го информира лицето или субјектот.

#### *Член 8*

1. Анексот ги вклучува основите поради кои лицата и субјектите се наведени во списокот кои што се обезбедени од страна на Советот за безбедност или Комитетот за санкции.

2. Анексот, исто така, вклучува, кога е достапно, информации обезбедени од страна на Советот за безбедност или од Комитетот за санкции кои се потребни за да се идентификува засегнатото лице или субјект. Во однос на лицата, тие информации може да вклучат имиња, вклучувајќи псевдоними, датум и место на раѓање, националност, број на пасош и лична карта, пол, адреса и функција или професија. Во однос на субјектите, тие информации вклучуваат имиња, место и датум на регистрација, број на регистрација и седиште на фирмата.



Анексот, исто така, го вклучува датумот на назначување од страна на Советот за безбедност или од страна на Комитетот за санкции.

*Член 9*

Со ова Заедничките позиции 2004/852/ЗНБП и 2006/30/ЗНБП се укинуваат.

*Член 10*

1. Оваа одлука влегува во сила на датумот на нејзино донесување.
2. Се преиспитува, изменува или укинува како што е соодветно, во согласност со соодветните одлуки на Советот за безбедност на Обединетите Нации.

Брисел, 29 октомври 2010 година.

*За Советот*  
*Претседател*  
С. ВАНАКЕР

АНЕКС

Список на лица наведени во членовите 4 и 5

Име (и можни псевдоними)	Информации за идентификација (датум и место на раѓање, број на пасош/ лична карта, итн.)	Основи за назначување	Датум на назначувањ е од страна на ОН
1 БЛЕ ГАУДЕ Чарлс (познат како Генерал; Жение д кпо, Гбапе Зади) (BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbaré Zadi))	Датум на раѓање: 1.1.1972  Националност: Жител на Брегот на Слоновата Коска  P.: 04LE66241 République de Côte d'Ivoire издаден на 10.11.2005 со важност до 9.11.2008  PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d'Ivoire издаден на 20.12.2002 со важност до 11.12.2005  P.: 98LC39292 République de Côte d'Ivoire издаден на 24.11.2000 со важност до 23.11.2003  Место на раѓање: Guibéroua (Gagnoa) или Niagbrahio/Guiberoua или Guiberoua  Адреса позната во 2001: Yorougon Selmer, Bloc P 170; исто така и Hotel Ivoire  Адреса која е напишана во патната исправа бр. C2310421 издадена во Швајцарија на 15.11.2005 и со важност до 31.12.2005: Abidjan,	Лидер на СОЈЕР ("Млади патриоти") повторени јавни изјави застапувајќи насилство против номинациите и персоналот на Обединетите Нации, како и против странците, насочени кон и учесници во насилните дејства од страна на војските на улиците, вклучувајќи тепање, силувања и вонсудски убиства; закани за Обединетите Нации, Меѓународната работна група (IWG), политичката опозиција и независните новинари; саботажа на меѓународните радио станции; попречување на работата на IWG, работата на Обединетите Нации во Брегот на Слоновата Коска (UNOCI), на француските сили и за процесот за мир како што е дефинирано со Резолуцијата 1643 (2005).	7 февруари 2006 година

		Cocody		
2	ЦУЕ Еужен Н'Горан Коуадио (DJUÉ, Eugène N'goran Kouadio)	<p>Датум на раѓање: 1.1.1966 или 20.12.1969</p> <p>Националност: Жител на Брегот на Слоновата Коска</p> <p>Р.: 04 LE 017521 издаден на 10 февруари 2005 и со важност до 10 февруари 2008</p>	<p>Лидер на Унијата на патриоти за целосно ослободување на Брегот на Слоновата Коска (Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI)). Повторени јавни изјави застапувајќи насилство против номинациите и персоналот на Обединетите нации, како и против странците, насочени кон и учесници во насилните дејства од страна на војските на улиците, вклучувајќи тепање, силувања и вонсудски убиства; попречување на работата на IWG, UNOCI, на француските сили и за процесот за мир како што е дефинирано со Резолуцијата 1643 (2005).</p>	7 февруари 2006 година
3	ФОФИ	Датум на раѓање:	Главен каплан	7 февруари

Мартин Коуакоу (FOFIE, Martin Kouakou)	1.1.1968 Националност: Жител на Брегот на Слоновата Коска Место на раѓање: ВОНИ, Côte d'Ivoire Burkina Faso Број на лична карта: 2096927 издадена на 17 март 2005 Burkina Faso национална потврда: CNB N.076 (7 февруари 2003 година) Татково име: Јао Кофи ФОФИ (Yao Koffi FOFIE) Мајчино име: Ама Кроама КОССОНУ (Ama Kouama KOSSONOU) Côte d'Ivoire Број на лична карта: 970860100249 издадена на 5 август 1997 со важност до 5 август 2007	командант на новите сили, сектор Kothogo. Силите под негова команда се ангажирани во регрутација на деца- војници, киднапирања, наметнување на присилна работа, сексуална злоупотреба на жените, произволни апсења и вонсудски убиства, спротивно на конвенциите за човекови права и меѓународно хуманитарно право: попречување на работата на IWG, UNOCI, на француските сили и за процесот за мир како што е дефинирано со Резолуцијата 1643 (2005)	2006 година
--	--	--	----------------

## DECISIONS

### COUNCIL DECISION 2010/656/CFSP

of 29 October 2010

renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 13 December 2004, the Council adopted Common Position 2004/852/CFSP concerning restrictive measures against Côte d'Ivoire<sup>(1)</sup> in order to implement the measures imposed against Côte d'Ivoire by United Nations Security Council Resolution (hereinafter 'UNSCR') 1572 (2004).
- (2) On 23 January 2006, the Council adopted Common Position 2006/30/CFSP<sup>(2)</sup> renewing the restrictive measures imposed against Côte d'Ivoire for a further period of 12 months and supplementing them with the restrictive measures imposed by point 6 of UNSCR 1643 (2005).
- (3) Following the renewal of the restrictive measures against Côte d'Ivoire by UNSCR 1842 (2008), on 18 November 2008, the Council adopted Common Position 2008/873/CFSP<sup>(3)</sup> further renewing the restrictive measures imposed against Côte d'Ivoire, with effect from 1 November 2008.
- (4) On 15 October 2010, the United Nations Security Council adopted UNSCR 1946 (2010) which renewed the measures imposed against Côte d'Ivoire by UNSCR 1572 (2004) and point 6 of UNSCR 1643 (2005) until 30 April 2011 and which amended the restrictive measures on arms.
- (5) The restrictive measures imposed against Côte d'Ivoire should therefore be renewed. In addition to the exemptions to the arms embargo provided for in UNSCR 1946 (2010), it is appropriate to amend the restrictive measures in order to exempt other equipment included autonomously by the Union.

- (6) Union implementing measures are set out in Council Regulation (EC) No 174/2005 of 31 January 2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d'Ivoire<sup>(4)</sup>, Council Regulation (EC) No 560/2005 of 12 April 2005 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Côte d'Ivoire<sup>(5)</sup> and Council Regulation (EC) No 2368/2002 of 20 December 2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds<sup>(6)</sup>,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

#### Article 1

1. The sale, supply, transfer or export of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, as well as equipment which might be used for internal repression, to Côte d'Ivoire by nationals of Member States or from the territories of Member States or using the flag vessels or aircraft of Member States shall be prohibited, regardless of whether such arms, related material and equipment originate in the territories of the Member States.
2. It shall also be prohibited:
  - (a) to provide, directly or indirectly, technical assistance, brokering services and other services related to the items referred to in paragraph 1 or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such items, to any natural or legal person, entity or body in, or for use in, Côte d'Ivoire;
  - (b) to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the items referred to in paragraph 1, including in particular grants, loans and export credit insurance, for any sale, supply, transfer or export of such items, or for the provision of related technical assistance, brokering service or other services to any natural or legal person, entity or body in, or for use in, Côte d'Ivoire.

<sup>(1)</sup> OJ L 368, 15.12.2004, p. 50.

<sup>(2)</sup> OJ L 19, 24.1.2006, p. 36.

<sup>(3)</sup> OJ L 308, 19.11.2008, p. 52.

<sup>(4)</sup> OJ L 29, 2.2.2005, p. 5.

<sup>(5)</sup> OJ L 95, 14.4.2005, p. 1.

<sup>(6)</sup> OJ L 358, 31.12.2002, p. 28.

30.10.2010

EN

Official Journal of the European Union

L 285/29

Article 2

Article 1 shall not apply to:

- (a) supplies and technical assistance intended solely for the support of or use by the United Nations Operation in Côte d'Ivoire and the French forces who support them;
- (b) the following, as approved in advance by the Committee established by paragraph 14 of UNSCR 1572 (2004) (hereinafter the 'Sanctions Committee'):
  - (i) the sale, supply, transfer or export of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, including such equipment intended for Union, UN, African Union and Economic Community of West African States (ECOWAS) crisis management operations;
  - (ii) the sale, supply, transfer or export of non-lethal military equipment intended solely to enable the security forces of Côte d'Ivoire to use only appropriate and proportionate force while maintaining public order;
  - (iii) the provision of financing and financial assistance related to the equipment referred to in points (i) and (ii);
  - (iv) the provision of technical assistance and training related to the equipment referred to in points (i) and (ii);
- (c) the sale, supply, transfer or export of protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Côte d'Ivoire by United Nations personnel, personnel of the Union or its Member States, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only;
- (d) sales or supplies temporarily transferred or exported to Côte d'Ivoire to the forces of a state which is taking action, in accordance with international law, solely and directly to facilitate the evacuation of its nationals and those for whom it has consular responsibility in Côte d'Ivoire, as notified in advance to the Sanctions Committee;
- (e) the sale, supply, transfer or export of arms and related material and technical training and assistance intended solely for the support of, or use in, the process of restructuring defence and security forces pursuant to paragraph 3, subparagraph (f) of the Linas-Marcoussis Agreement, as approved in advance by the Sanctions Committee;
- (f) the sale, supply, transfer or export of non-lethal equipment capable of being used for internal repression and which is

intended solely to enable the security forces of Côte d'Ivoire to use only appropriate and proportionate force while maintaining public order, as well as the provision of financing, financial assistance or technical assistance and training related to such equipment.

Article 3

The direct or indirect import of all rough diamonds from Côte d'Ivoire to the Union, whether or not such diamonds originated in Côte d'Ivoire, shall be prohibited in accordance with UNSCR 1643 (2005).

Article 4

1. Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into, or transit through, their territories of the persons designated by the Sanctions Committee, who constitute a threat to the peace and national reconciliation process in Côte d'Ivoire, in particular those who block the implementation of the Linas-Marcoussis and Accra III Agreements, any other person determined as responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law in Côte d'Ivoire on the basis of relevant information, any other person who incites publicly hatred and violence and any other person determined by the Sanctions Committee to be in violation of the measures imposed by paragraph 7 of UNSCR 1572 (2004).

The persons referred to in the first subparagraph are listed in the Annex.

2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State to refuse its own nationals entry into its territory.

3. Paragraph 1 shall not apply where the Sanctions Committee determines that:

- (a) travel is justified on the grounds of urgent humanitarian need, including religious obligations;
- (b) an exemption would further the objectives of the UNSC Resolutions for peace and national reconciliation in Côte d'Ivoire and stability in the region.

4. In cases where, pursuant to paragraph 3, a Member State authorises the entry into, or transit through, its territory of persons designated by the Sanctions Committee, the authorisation shall be limited to the purpose for which it is given and to the persons concerned thereby.

Article 5

1. All funds and economic resources owned or controlled directly or indirectly by the persons or entities designated by the Sanctions Committee pursuant to Article 4(1) or held by entities owned or controlled directly or indirectly by them or by any persons acting on their behalf or at their direction, as designated by the Sanctions Committee, shall be frozen.

The persons referred in the first subparagraph are listed in the Annex.

2. No funds, financial assets or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of persons or entities referred to in paragraph 1.

3. Member States may allow for exemptions from the measures referred to in paragraphs 1 and 2 in respect of funds and economic resources which are:

- (a) necessary for basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;
- (b) intended exclusively for the payment of reasonable professional fees and the reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
- (c) intended exclusively for the payment of fees or service charges, in accordance with national laws, for the routine holding or maintenance of frozen funds and economic resources;
- (d) necessary for extraordinary expenses, after notification by the Member State concerned to the Sanctions Committee and approval by the latter;
- (e) the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered before designation by the Sanctions Committee of the person or entity concerned, and is not for the benefit of a person or entity referred to in this Article, after notification by the Member State concerned to the Sanctions Committee.

The exemptions referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 3 may be made after notification to the Sanctions Committee by the Member State concerned of its intention to authorise, where appropriate, access to such funds and economic resources, and in the absence of a negative decision by the Sanctions Committee within two working days of such notification.

4. Paragraph 2 shall not apply to the addition to frozen accounts of:

- (a) interest or other earnings on those accounts; or
- (b) payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose before the date on which those accounts became subject to restrictive measures under Common Position 2004/852/CFSP or this Decision,

provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to paragraph 1.

Article 6

The Council shall establish the list in the Annex and amend it in accordance with determinations made by either the United Nations Security Council or the Sanctions Committee.

Article 7

1. Where the Security Council or the Sanctions Committee designates a person or entity, the Council shall include such person or entity in the Annex. The Council shall communicate its decision, including the grounds for listing, to the person or entity concerned, either directly, if the address is known, or through the publication of a notice, providing such person or entity with an opportunity to present observations.

2. Where observations are submitted, or where substantial new evidence is presented, the Council shall review its decision and inform the person or entity accordingly.

Article 8

1. The Annex shall include the grounds for listing the persons and entities as provided by the Security Council or the Sanctions Committee.

2. The Annex shall also include, where available, information provided by the Security Council or by the Sanctions Committee necessary to identify the persons or entities concerned. With regard to persons, such information may include names including aliases, date and place of birth, nationality, passport and ID card numbers, gender, address, and function or profession. With regard to entities, such information may include names, place and date of registration, registration number and place of business. The Annex shall also include the date of designation by the Security Council or by the Sanctions Committee.

Article 9

Common Positions 2004/852/CFSP and 2006/30/CFSP are hereby repealed.

30.10.2010



Official Journal of the European Union

L 285/31

Article 10

1. This Decision shall enter into force on the date of its adoption.
2. It shall be reviewed, amended or repealed as appropriate, in accordance with relevant decisions of the United Nations Security Council.

Done at Brussels, 29 October 2010.

For the Council  
The President  
S. VANACKERE

L 285/32



Official Journal of the European Union

30.10.2010

ANNEX

List of persons referred to in Articles 8 and 9

Name (and possible aliases)	Identifying information (date and place of birth (d.o.b. and m.o.b.), passport (Pass)/ID card number, etc.)	Grounds for designation	Date of UN designation
1. <b>BLÉ GOUDÉ</b> Charles (alias Général Gônie de Zô). kpo. Clépe Zedé	d.o.b.: 1.1.1972 Nationality: Ivorian P: 04L566241 République de Côte d'Ivoire issued on 10.11.2005 valid until 9.11.2008 ID: AEJ025 DH 12 République de Côte d'Ivoire issued on 10.12.2002 valid until 11.12.2005 P: 98LC79292 République de Côte d'Ivoire issued on 24.11.2000 valid until 23.11.2003 Place of birth: Guibéroca (Gagnoa) or Niagbraho/Guiberoua or Guiberoua Address known in 2001: Yopougon Salmer, Bloc P 170; also at Hotel Ivre Address declared in travel document No C2310423 issued by Switzerland on 15.11.2003 and valid until 31.12.2005: Abidjan, Cocody	Leader of COJEP (Young Patriots) repeated public statements advocating violence against United Nations installations and personnel, and against foreigners; direction of and participation in acts of violence by street militias, including beatings, rapes and extrajudicial killings; intimidation of the United Nations, the International Working Group (IWG), the political opposition and independent press; sabotage of international radio stations; obstacle to the action of the IWG, the United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI), the French forces and to the peace process as defined by resolution 1643 (2005).	7 February 2006
2. <b>DJÛÉ, Eugène</b> Ngoran Kouadio	d.o.b.: 1.1.1956 or 20.12.1969 Nationality: Ivorian P: 04 LE 017521 issued on 10 February 2005 and valid until 10 February 2008	Leader of the Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTICI). Repeated public statements advocating violence against United Nations installations and personnel, and against foreigners; direction of and participation in acts of violence by street militias, including beatings, rapes and extrajudicial killings; obstacle to the action of IWG, UNOCI, the French forces and to the peace process as defined by resolution 1643 (2005).	7 February 2006
3. <b>FOHÉ, Martin</b> Kouakou	d.o.b.: 1.1.1968 Nationality: Ivorian Place of birth: FOHI, Côte d'Ivoire Burkina Faso Identity Card Number: 2096927 issued on 17 March 2005 Burkina Faso Nationality Certificate: CNB N.076 (17 February 2003) Father's name: Yao Koffi FOHÉ Mother's name: Ama Kouama KOSSONOU Côte d'Ivoire Identity Card Number: 970860100249 issued on 5 August 1997 valid until 5 August 2007	Chief Corporal New Forces Commandant, Korhogo Sector. Forces under his command engaged in recruitment of child soldiers, abductions, imposition of forced labour, sexual abuse of women, arbitrary arrests and extrajudicial killings, contrary to human rights conventions and to international humanitarian law; obstacles to the action of the IWG, UNOCI, French forces and to the peace process as defined by resolution 1643 (2005).	7 February 2006



www.sivesnik.com.mk  
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за реклакации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



201124